

# **Триглав Осигурување АД Скопје**

Годишен извештај и Финансиски извештаи  
за годината завршена на 31 декември 2015  
со Извештај на независниот ревизор

## **Содржина**

Вовед

Прилог 1 - Мислење на ревизорот за финансиските извештаи на Друштвото за годината завршена на 31 декември 2015 година и Финансиски извешати на Друштвото за годината завршена на 31 декември 2015 година	<b>1-71</b>
Прилог 2 - Писмо на друштвото за ревизија до надзорниот орган и и органот на управување на Друштвото	<b>73</b>
Прилог 3 - Преглед на корекциите во финансиските извештаи на Друштвото предложени од страна на друштвото за ревизија	<b>95</b>
Прилог 4 - Извештај за состојбата и промените на техничките резерви	<b>96</b>
Прилог 5 - Извештај за состојбата и структурата на вложувањата на средствата кои ги покриваат техничките резерви и/или математичката резерва	<b>101</b>
Прилог 6 - Извештај за состојбата и структурата на вложувањата на останатите средства (од капиталот)	<b>103</b>
Прилог 7 - Извештај за спроведување на прописите за управување со ризик	<b>104</b>
Прилог 8 - Извештај за спроведување на внатрешната ревизија	<b>109</b>
Прилог 9 - Извештај за начинот на водење на трговските книги	<b>113</b>
Прилог 10 - Извештај за квалитетот на информатичкиот систем	<b>114</b>
Прилог 11 - Извештај за точноста и комплетноста на извештаите кои се доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување	<b>118</b>
Прилог 12 - Извештај за вреднување на билансните и вонбилансните ставки и сметководствени политики	<b>119</b>
Прилог – Неревидирана годишна сметка на Триглав Осигурување АД Скопје	

## **Вовед**

Со Правилникот за формата и содржината на ревизорскиот извештај и минималниот опфат на ревизија на друштвата за осигурување и реосигурување (Службен весник на РМ бр. 169/2010) од 28 декември 2010 година се пропишува формата и содржината, односно опфатот на ревизијата на работењето и на годишните финансиски извештаи на друштвата за осигурување. Ревизијата на Триглав Осигурување АД, Скопје („Друштвото“) за 2015 година беше извршена во согласност со овој Правилник, и во согласност со Законот за ревизија, Законот за супервизија на осигурување, Меѓународните стандарди за ревизија и Кодексот за етика на професионалните сметководители утврдени од страна на Меѓународната федерација на сметководители.

Согласно одредбите на Правилникот друштвото за ревизија треба да изготви извештај за финансиските извештаи на друштвото за осигурување, односно мислење за тоа дали финансиските извештаи на друштвото за осигурување се изработени во согласност со важечката сметководствена регулатива. Кон овој извештај ревизорот треба да ги приложи финансиските извештаи на друштвото за осигурување кои се предмет на ревизијата.

Мислењето на ревизорот за финансиските извештаи на Друштвото за годината завршена на 31 декември 2015 година и финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година се дадени во **Прилог 1** кон овој извештај.

Ревизорот исто така, треба да ги приложи и:

- Писмото на друштвото за ревизија до надзорниот орган и органот на управување на друштвото за осигурување - **Прилог 2**;
- Прегледот на корекциите на финансиските извештаи на друштвото за осигурување предложени од страна на друштвото за ревизија - **Прилог 3**;
- Извештај за состојбата и промените на техничките резерви - **Прилог 4**;
- Извештај за состојбата и структурата на вложувањата на средствата кои ги покриваат техничките резерви и/или математичката резерва - **Прилог 5**;
- Извештај за состојбата и структурата на вложувањата на останатите средства (од капиталот) - **Прилог 6**;
- Извештај за спроведување на прописите за управување со ризик - **Прилог 7**;
- Извештај за спроведување на внатрешната ревизија - **Прилог 8**;
- Извештај за начинот на водење на трговските книги - **Прилог 9**;
- Извештај за квалитетот на информатичкиот систем - **Прилог 10**;
- Извештај за точноста и комплетноста на извештаите кои се доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување („Агенцијата“) - **Прилог 11**; и
- Извештај за вреднување на билансните и вонбилансните ставки и сметководствени политики - **Прилог 12**.

Согласно Правилникот, горенаведените дополнителни извештаи треба да го содржат следното:

- *Писмото до надзорниот орган и органот на управување на друштвото* треба да содржи опис на уочените неправилности, слабости или пропусти во работењето на друштвото за осигурување утврдени во текот на ревизијата и препораки за отстранување на тие неправилности, слабости и пропусти.

**Вовед (продолжение)**

- *Извештајот за состојбата и промените во техничките резерви* треба да содржи:
  - Состојба на техничките резерви на почетокот и на крајот на деловна година и промената во износот на техничките резерви во текот на годината;
  - Мислење во однос на методите за пресметка на техничките резерви кои друштвото за осигурување ги применува за утврдување на техничките резерви на друштвото а во случај кога друштвото за осигурување не ги применило донесените методи, опис на таквото отстапување и неговите ефекти врз финансискиот резултат и финансиската состојба на друштвото за осигурување;
  - Мислење за состојбата на техничките резерви дадено од страна на независен овластен актуар кое мора да содржи оценка на состојбата и адекватноста на издвоените технички резерви;
  - Опис на преземените активности на друштвото за осигурување во однос на исполнување на препораките на друштвото за ревизија во претходната деловна година, заедно со оценка на ревизорот во однос на соодветноста на преземените активности;
  - Препорака на друштвото за ревизија со наведување на уочените слабости и ризици кои произлегуваат од начинот на издвојување на технички резерви.
- *Извештајот за состојбата и структурата на вложувањата на средствата кои ги покриваат техничките резерви и/или математичката резерва* треба да содржи:
  - Опис на состојбата и структурата на средствата кои ги покриваат техничките резерви и/или математичката резерва со споредбен преглед на издвоените технички резерви, односно математичка резерва, како и состојба на вложување на средствата кои ги покриваат техничките и/или математичката резерва на почетокот и на крајот на деловната година и промената во текот на годината;
  - Мислење за преземените активности на друштвото за осигурување во однос на исполнување на препораките на друштвото за ревизија во претходната деловна година, заедно со оценка на ревизорот во однос на соодветноста на преземените активности;
  - Мислење за состојбата и структурата на вложувањата на средствата кои ги покриваат техничките и/или математичката резерва во однос на усогласеност со одредбите од Законот за супервизија на осигурување и подзаконските акти донесени врз основа на тој закон, со наведување на уочените слабости, неправилности и ризици кои произлегуваат од начинот на вложување на средствата кои ги покриваат техничките и/или математичката резерва, заедно со Препорака на друштвото за ревизија за отстранување на уочените слабости, неправилности и ризици.
- *Извештајот за состојбата и структурата на вложувањата на останатите средства (од капиталот)* треба да содржи:
  - Опис на состојбата и структурата на вложувањата на останатите средства (од капиталот), како и состојбата на вложувањата на останатите средства (од капиталот) на почетокот и на крајот на деловната година и промената во текот на годината;

**Вовед (продолжение)**

- *Извештајот за состојбата и структурата на вложувањата на останатите средства (од капиталот) (продолжение)*
  - Мислење за преземените активности на друштвото за осигурување во однос на исполнување на препораките на друштвото за ревизија во претходната деловна година, заедно со оценка на ревизорот во однос на соодветноста на преземените активности;
  - Мислење за состојбата и структурата на вложувањата на останатите средства (од капиталот) во однос на усогласеност со одредбите од Законот за суперревизија на осигурување и подзаконските акти донесени врз основа на тој закон, со наведување на уочените слабости, неправилности и ризици кои проилегуваат од начинот на вложувањата на останатите средства (од капиталот), заедно со препорака на друштвото за ревизија за отстранување на уочените слабости, неправилности и ризици кои проилегуваат од начинот на вложувањата на останатите средства (од капиталот).
- *Извештајот за спроведување на прописите за управување со ризик треба да содржи:*
  - Опис на видовите ризик на кои друштвото за осигурување е изложено во своето работење, особено опис на следните ризици: капитал и адекватноста на капиталот и усогласеност со минималните капитални барања, инвестициски ризик, кредитен ризик, инвестициски ризик, валутен ризик, ризик кој произлегува од каматните стапки, реосигурување и ликвидност;
  - Опис на политиките и процедурите за управување со поединечен ризик, нивно спроведување од страна на друштвото за осигурување, уочените недостатоци во управување со поединечен ризик;
  - Мислење за преземените активности на друштвото за осигурување во однос на исполнување на препораките на друштвото за ревизија во претходната деловна година, заедно со оценка на ревизорот во однос на соодветноста на преземените активности;
  - Мислење за адекватноста во идентификување, мерење и управување со поединечни ризици, заедно со Препорака на друштвото за ревизија во однос на евентуални корекции при пресметка на капиталот и адекватноста на капиталот, управување со ризикот од ликвидност и солвентност, и останатите ризици на кои друштвото е изложено, како и Препорака на друштвото за ревизија за подобрување на политиките и процедурите за управување со ризик;
  - Мислење на адекватноста и соодветноста на интерните контроли во друштвото врзани за управување со поединечни ризици заедно со Препорака на друштвото за ревизија за подобрување на ефикасноста и соодветноста на системот на интерни контроли во друштвото за осигурување.
- *Извештајот за работењето на внатрешната ревизија треба да содржи:*
  - Опис на работата на внатрешната ревизија со податоци за стручната оспособеност на вработените во Службата за внатрешна ревизија;
  - Мислење за преземените активности на друштвото за осигурување во однос на исполнување на препораките на друштвото за ревизија во претходната деловна година, заедно со оценка на ревизорот во однос на соодветноста на преземените активности;

**Вовед (продолжение)**

- *Извештајот за работењето на внатрешната ревизија (продолжение):*
  - Мислење за работата на внатрешната ревизија (ревизорот треба да оцени дали работата на внатрешната ревизија е усогласена со закон и со општите акти на друштвото, дали ревизорот е независен, дали ги врши работите во согласност со правилата на структурата, дали ревизорот ја проценува законитоста на работењето на друштвото за осигурување и соодветноста на системот на интерни контроли во друштвото за осигурување на начин да обезбеди сигурно и стабилно управување со друштвото за осигурување), попис на недостатоците во работењето на внатрешната ревизија и ризиците кои произлегуваат од тоа, заедно со Препорака на друштвото за ревизија за подобрување на работењето на внатрешната ревизија.
- *Извештајот за начинот на водење на трговските книги треба да содржи:*
  - Опис на начинот на водење на трговските книги;
  - Мислење за преземените активности на друштвото за осигурување во однос на исполнување на препораките на друштвото за ревизија во претходната деловна година, заедно со оценка на ревизорот во однос на соодветноста на преземените активности;
  - Мислење на начинот на водење на трговските книги (ревизорот оценува дали друштвото за осигурување ги води деловните книги, односно дневникот, главната книга и сите останати помошни книги уредно и ажурно, на начин кој овозможува контрола во исправноста на податоците, чување и користење на податоците, како и увид во хронологијата на извршени книжења и согледување на сите промени на контата во тие книги. Ревизорот особено треба да процени дали материјалната евиденција на непополнети полиси за осигурување – обрасци на строга евиденција во друштвото и кај задолжените лица, се води сигурно, потполно и ажурно и да направи попис на недостатоците во начинот на водење на трговските книги и ризиците кои произлегуваат од начинот на водење на трговските книги;
  - Препорака на друштвото за ревизија за подобрување на начинот на водење на трговските книги.
- *Извештајот за информатичкиот систем на друштвото за осигурување треба да содржи:*
  - Опис на состојбата и адекватноста на управувањето со информатичкиот систем, негова усогласеност со деловните цели и пропишани интерни процедури за работа на друштвото за осигурување, ефикасноста на работењето на информатичкиот систем, политика и организација на сигурност и заштита на информатичкиот систем и податоците, соодветност на надворешните, системски и останати контроли, технолошката опременост, уочените слабости и ризици на системот и други податоци за функционирањето и безбедноста на информатичкиот систем;
  - Мислење за преземените активности на друштвото за осигурување во однос на исполнување на препораките на друштвото за ревизија во претходната деловна година, заедно со оценка на ревизорот во однос на соодветноста на преземените активности;
  - Мислење на ревизорот за адекватноста на управување со информатичкиот систем заедно со Препорака на друштвото за ревизија за подобрување на начинот на управување со информатичкиот систем.

## **Вовед (продолжение)**

- *Извештајот за информатичкиот систем на друштвото за осигурување (продолжение):*
  - Оценка која се однесува на состојбата и адекватноста во управувањето со информатичкиот систем во согласност со меѓународно признатите стандарди за ревизија на информатички системи.
- *Извештајот за точноста и комплетноста на извештаите кои се доставуваат до Агенцијата од треба да содржи оценка на ревизорот за точноста и комплетноста на извештаите кои, врз основа на Законот за супервизија на осигурување, Законот за задолжително осигурување во сообраќајот и подзаконските акти донесени врз основа на тие закони, друштвото за осигурување ги доставува до Агенцијата. Извештајот треба да содржи и препорака на друштвото за ревизија во однос на подобрување на точноста и комплетноста на извештаите кои се доставуваат до Агенцијата.*
- *Извештајот за вреднување на билансните и вонбилансните ставки и сметководствени политики треба да содржи*
  - Мислење на ревизорот за применетите сметководствени политики, вреднување на билансните и вонбилансните ставки, користените методи за вреднување на финансиските вложувања и вложувања во недвижности и останати ставки, како и нивна усогласеност со МСФИ, Законот за супервизија на осигурување и подзаконските акти донесени врз основа на тој закон. Извештајот треба да содржи и препорака на друштвото за ревизија во однос на подобрување на начинот на вреднување на билансни и вонбилансни ставки и сметководствени политики.

## **Ограничување за употреба**

Заклучоците во овој извештај се базираат исклучиво на информации и документи добиени од раководството на Друштвото и ние не сме извршиле дополнителни ревизорски постапки за да ги потврдиме истите. Голем дел од анализите и заклучоците во врска со финансиските информации во овој извештај се базираат на ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за годината завршена на 31 декември 2015 година како и на информациите добиени во текот на извршувањето на ревизорските постапки документирани во нашата ревизорска документација.

Овој извештај е наменет само за информација на раководството на Друштвото и Агенцијата за супервизија на осигурување и може да се користи исклучиво за целите за кои е направен.

**Прилог 1 - Мислење на ревизорот за финансиските извештаи на Друштвото за годината завршена на 31 декември 2015 година и Финансиски извештаи на Друштвото за годината завршена на 31 декември 2015 година**



## Содржина

Извештај на независниот ревизор	1
<b>Финансиски извештаи</b>	
Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за сеопфатна добивка	8
Извештај за парични текови	12
Извештај за промените во капиталот	15
Белешки кон финансиските извештаи	17

## **ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**

### **До акционерите на Триглав Осигурување АД - Скопје**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Триглав Осигурување АД - Скопје (“Друштвото”), кои што ги сочинуваат извештајот за финансиска состојба на Друштвото на 31 декември 2015 година и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промените на капиталот, извештајот на паричните текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

### **Одговорност на раководството за финансиските извештаи**

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, и интерна контрола којашто раководството смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

### **Одговорност на ревизорот**

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршуваме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

## **Мислење**

Според нашето мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2015 година, како и финансиската успешност и паричните текови на Друштвото за годината што завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

## **Извештај за други правни и регулативни барања**

Раководството, исто така, е одговорно за подготовка на годишниот извештај за работење во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работење е конзистентен со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2015 година. Нашите постапки во врска со годишниот извештај за работење се извршени во согласност со МСС 720 и се однесуваат само на оценка дали историските финансиски информации во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото.

Годишниот извештај за работењето е конзистентен, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2015 година.

Ернст и Јанг Овластени Ревизори ДОО Скопје

Владимир Соколовски  
Управител

Владимир Соколовски  
Овластен ревизор

Скопје, 11 април 2016 година

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

		Белешка	31 декември 2015	31 декември 2014
<b>АКТИВА</b>				
<b>А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)</b>	<b>001</b>	<b>23</b>	<b>10.828</b>	<b>8.056</b>
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		10.828	8.056
<b>Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)</b>	<b>004</b>		<b>1.410.538</b>	<b>1.374.101</b>
<b>I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)</b>	<b>005</b>		<b>132.127</b>	<b>152.814</b>
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	<b>24А</b>	55.500	55.991
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008		55.500	55.991
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	<b>24Б</b>	76.627	96.823
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011		76.627	96.823
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
<b>II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)</b>	<b>013</b>	<b>25</b>	<b>26.614</b>	<b>24.568</b>
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		26.614	24.568
<b>III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)</b>	<b>021</b>	<b>26</b>	<b>1.251.797</b>	<b>1.196.719</b>
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022		-	-

		Белешка	31 декември 2015	31 декември 2014
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		-	-
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		-	-
<b>2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)</b>	<b>025</b>	<b>26A</b>	<b>976.897</b>	<b>939.851</b>
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		66.028	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		905.871	934.866
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		3.605	3.605
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		1.393	1.380
<b>3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)</b>	<b>030</b>		-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		-	-
<b>4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)</b>	<b>035</b>	<b>26Б</b>	<b>274.900</b>	<b>256.868</b>
4.1 Дадени депозити	036		265.000	250.000
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037	<b>26B</b>	-	-
4.3 останати заеми	038		-	-
4.4 Останати пласмани	039		9.900	6.868
<b>5. Деривативни финансиски инструменти</b>	<b>040</b>		-	-
<b>IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>041</b>		-	-
<b>В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049 )</b>	<b>042</b>	<b>27</b>	<b>155.387</b>	<b>103.785</b>
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		80.906	57.755
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		74.481	46.030
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
<b>Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)</b>	<b>050</b>		-	-
<b>Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)</b>	<b>051</b>		<b>5.603</b>	<b>85</b>

		Белешка	31 декември 2015	31 декември 2014
1. Одложени даночни средства	052		1.301	-
2. Тековни даночни средства	053		4.302	85
<b>Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)</b>	<b>054</b>		<b>370.312</b>	<b>407.098</b>
<b>I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)</b>	<b>055</b>	<b>28</b>	<b>319.207</b>	<b>302.888</b>
1. Побарувања од осигуреници	056		288.158	272.838
2. Побарувања од посредници	057		30.935	29.970
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		114	80
<b>II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)</b>	<b>059</b>		<b>2.263</b>	<b>45.955</b>
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		1.920	45.808
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		343	147
<b>III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)</b>	<b>063</b>	<b>29</b>	<b>48.842</b>	<b>58.255</b>
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		43.971	53.449
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		1.339	1.876
3. Останати побарувања	066		3.532	2.930
<b>IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ</b>	<b>067</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)</b>	<b>068</b>	<b>30</b>	<b>53.147</b>	<b>44.194</b>
<b>I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)</b>	<b>069</b>	<b>31А</b>	<b>25.698</b>	<b>22.249</b>
1. Опрема	070		25.072	21.623
2. Останати материјални средства	071		626	626
<b>II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)</b>	<b>072</b>	<b>31Б</b>	<b>27.449</b>	<b>21.945</b>
1. Парични средства во банка	073		27.399	21.873
2. Парични средства во благајна	074		50	72
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-	-
<b>III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>	<b>077</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)</b>	<b>078</b>	<b>32</b>	<b>106.996</b>	<b>100.543</b>
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		828	1.652
2. Одложени трошоци на стекнување	080		104.315	97.216
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		1.853	1.675

	Белешка	31 декември 2015	31 декември 2014
<b>3. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ</b>	<b>082</b>	-	-
<b>S. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З)</b>	<b>083</b>	<b>2.112.811</b>	<b>2.037.862</b>
<b>И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>	<b>084</b>	<b>420.092</b>	<b>415.666</b>
<b>ПАСИВА</b>			
<b>А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)</b>	<b>085</b>	<b>658.499</b>	<b>677.973</b>
<b>I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)</b>	<b>086</b>	<b>185.223</b>	<b>185.223</b>
1. Запишан капитал од обични акции	087	185.223	185.223
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088	-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089	-	-
<b>II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ</b>	<b>090</b>	<b>41.972</b>	<b>41.972</b>
<b>III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)</b>	<b>091</b>	<b>(8.427)</b>	<b>29.706</b>
1. Материјални средства	092	1.610	1.610
2. Финансиски вложувања	093	(10.036)	28.096
3. Останати ревалоризациони резерви	094	-	-
<b>IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)</b>	<b>095</b>	<b>300.262</b>	<b>281.958</b>
1. Законски резерви	096	300.262	281.958
2. Статутарни резерви	097	-	-
3. Резерви за сопствени акции	098	-	-
4. Откупени сопствени акции	099	-	-
5 Останати резерви	100	-	-
<b>V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА</b>	<b>101</b>	<b>120.810</b>	<b>84.201</b>
<b>VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА</b>	<b>102</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>	<b>103</b>	<b>18.659</b>	<b>54.913</b>
<b>VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>	<b>104</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ</b>	<b>105</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)</b>	<b>106</b>	<b>1.212.721</b>	<b>1.131.794</b>
I. Бруто резерви за преносни премии	107	550.757	486.947
II. Бруто математичка резерва	108	-	-
III. Бруто резерви за штети	109	659.607	642.001
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110	2.357	2.846
V. Бруто еквилизациона резерва	111	-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112	-	-

	Белешка	31 декември 2015	31 декември 2014
<b>Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК</b>		-	-
<b>Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)</b>		<b>4.950</b>	<b>4.059</b>
1. Резерви за вработени		4.950	4.059
2. Останати резерви		-	-
<b>Ѓ.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)</b>	<b>39</b>	<b>3.519</b>	<b>12.293</b>
1. Одложени даночни обврски		186	3.122
2. Тековни даночни обврски		3.333	9.171
<b>Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>		-	-
<b>Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)</b>		<b>225.900</b>	<b>204.555</b>
<b>I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)</b>	<b>40</b>	<b>23.746</b>	<b>26.273</b>
1. Обврски спрема осигуреници		23.746	26.273
2. Обврски спрема застапници и посредници		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		-	-
<b>II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)</b>	<b>40</b>	<b>105.878</b>	<b>83.219</b>
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување		105.878	83.219
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување		-	-
<b>III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)</b>	<b>41</b>	<b>96.276</b>	<b>95.063</b>
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување		48.650	62.706
2. Обврски по основ на финансиски вложувања		6.126	6.126
3. Останати обврски		41.500	26.231
<b>З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА</b>	<b>42</b>	<b>7.222</b>	<b>7.188</b>
<b>С. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b>		-	-
<b>И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+С</b>		<b>2.112.811</b>	<b>2.037.862</b>
<b>Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА</b>		<b>420.092</b>	<b>415.666</b>

Белешките на страните 17 – 71 се составен дел на овие финансиски извештаи



## БУ: Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
<b>A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)</b>	<b>200</b>		<b>1.134.336</b>	<b>1.097.262</b>
<b>I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))</b>	<b>201</b>	<b>10</b>	<b>1.009.494</b>	<b>943.282</b>
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		1.294.416	1.144.929
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		1.937	516
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		242.326	200.518
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		63.810	17.475
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		809	107
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		22.342	16.755
<b>II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)</b>	<b>210</b>	<b>11</b>	<b>54.370</b>	<b>95.528</b>
<b>1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети</b>	<b>211</b>		-	-
<b>2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)</b>	<b>212</b>		<b>2.527</b>	<b>2.380</b>
2.1 Приходи од наемнини	213		2.527	2.380
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		-	-
<b>3. Приходи од камати</b>	<b>216</b>		<b>46.456</b>	<b>56.016</b>
<b>4. Позитивни курсни разлики</b>	<b>217</b>		<b>3.965</b>	<b>6.243</b>
<b>5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)</b>	<b>218</b>		-	-
<b>6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)</b>	<b>219</b>		<b>391</b>	<b>29.613</b>
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		391	29.613
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
<b>7. Останати приходи од вложувања</b>	<b>223</b>		<b>1.031</b>	<b>1.275</b>
<b>III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>223a</b>	<b>12</b>	<b>20.580</b>	<b>15.427</b>

<b>IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>224</b>
<b>V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</b>	<b>225</b>
<b>Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)</b>	<b>226</b>
<b>I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)</b>	<b>227</b>
1. Бруто исплатени штети	228
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231
5. Промени во бруто резервите за штети	232
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234
<b>II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)</b>	<b>235</b>
<b>1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)</b>	<b>236</b>
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238
<b>2. Промени во еквилизиционата резерва, нето од реосигурување (240-241)</b>	<b>239</b>
2.1. Промени во бруто еквилизиционата резерва	240
2.2 Промени во бруто еквилизиционата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241
<b>3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)</b>	<b>242</b>
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244
<b>III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)</b>	<b>245</b>
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247

Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
12	16.268	15.717
13	33.624	27.308
	1.108.717	1.030.823
14	512.633	506.085
	560.621	605.409
	17.068	22.619
	-	-
	20.075	50.939
	17.606	5.412
	-	-
	28.451	31.178
	(489)	971
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	(489)	971
	(489)	971
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
<b>IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)</b>	<b>248</b>	<b>15</b>	<b>86.362</b>	<b>68.485</b>
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		86.362	68.485
<b>V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)</b>	<b>251</b>		<b>409.409</b>	<b>375.126</b>
<b>1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255)</b>	<b>252</b>	<b>16</b>	<b>195.179</b>	<b>164.757</b>
1.1 Провизија	253		71.406	50.951
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253a		91.095	80.445
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		39.777	30.406
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		(7.099)	2.955
<b>2. Административни трошоци (257+258+259+260)</b>	<b>256</b>	<b>17</b>	<b>214.230</b>	<b>210.369</b>
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		12.794	14.773
2.2 Трошоци за вработените (258a+258б+258в+258г+258д)	258		87.858	79.574
2.2.1 Плати и надоместоци	258a		54.288	50.641
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		4.995	4.804
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		20.777	18.516
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		7.798	5.613
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		952	1.877
2.4 Останати административни трошоци (260a+260б+260в)	260		112.626	114.145
2.4.1 Трошоци за услуги	260a		79.097	82.304
2.4.2 Материјални трошоци	260б		23.846	24.858
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		9.683	6.983
<b>VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)</b>	<b>261</b>	<b>18</b>	<b>22.210</b>	<b>9.705</b>
<b>1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста</b>	<b>262</b>		<b>18.667</b>	<b>3.484</b>
<b>2. Трошоци за камати</b>	<b>263</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Негативни курсни разлики</b>	<b>264</b>		<b>3.044</b>	<b>5.816</b>

	Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
<b>4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)</b>		-	-
<b>5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)</b>		<b>499</b>	<b>405</b>
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		499	405
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања		-	-
<b>6. Останати трошоци од вложувања</b>		-	-
<b>VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)</b>		<b>55.864</b>	<b>57.014</b>
1. Трошоци за превентива	19	-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување		55.864	57.014
<b>VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА</b>	<b>20</b>	<b>2.513</b>	<b>(759)</b>
<b>IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА</b>	<b>21</b>	<b>20.215</b>	<b>14.196</b>
<b>X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)</b>		<b>25.619</b>	<b>66.439</b>
<b>XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)</b>		-	-
<b>XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА</b>	<b>22</b>	<b>6.960</b>	<b>11.526</b>
<b>XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК</b>		-	-
<b>XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)</b>		<b>18.659</b>	<b>54.913</b>
<b>XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)</b>		-	-

Белешките на страните 17 – 71 се составен дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 3 до 71 се одобрени од извршните членови на Одборот на директори на 26.02.2016 година и потпишани од:

Г-дин Ѓорѓе Војновиќ  
Главен извршен директор

Г-ѓа Сања Танчевска  
Извршен директор

## ПТ: Извештај за паричните текови

		Тековна деловна година	Претходна деловна година
<b>A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>a</b>		
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)</b>	<b>300</b>	<b>1.485.849</b>	<b>1.251.537</b>
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	1.276.143	1.135.727
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	80.835	27.710
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	128.871	88.100
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)</b>	<b>306</b>	<b>1.414.160</b>	<b>1.341.205</b>
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	565.390	606.440
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	221.530	139.530
4. Надоместоци и други лични расходи	310	-	-
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	186.191	104.587
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	6.960	11.526
8. Останати одливи од редовни активности	314	434.089	479.122
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)</b>	<b>315</b>	<b>71.689</b>	-
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)</b>	<b>316</b>	-	<b>89.669</b>
<b>B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>	<b>б</b>		
<b>V. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)</b>	<b>317</b>	<b>382.748</b>	<b>934.270</b>
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	629	2.287

		Тековна деловна година	Претходна деловна година
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	-	-
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	334.054	861.919
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	-	-
8. Приливи од камати	325	48.065	70.064
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)</b>	<b>326</b>	<b>448.933</b>	<b>849.451</b>
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	6.339	1.507
2. Одливи по основ на материјални средства	328	10.657	8.548
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	-	-
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	431.937	839.396
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
<b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)</b>	<b>335</b>	<b>-</b>	<b>84.819</b>
<b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)</b>	<b>336</b>	<b>66.185</b>	<b>-</b>
<b>V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>В</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)</b>	<b>337</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
<b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)</b>	<b>341</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	-

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)

Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)

Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)

Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)

Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)

Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД

З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД  
(349-350+351+352))

345

346

347

348

349

350

351

352

353

Тековна деловна година	Претходна деловна година
-	-
-	-
1.868.597	2.185.807
1.863.093	2.190.656
5.504	-
-	4.849
21.945	26.794
-	-
27.449	21.945

Белешките на страните 17 – 71 се составен дел на овие финансиски извештаи

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**ПК: Извештај за промени во капиталот**

		Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви			Откупени сопствен и акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка/загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви		
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствен и акции						Ост. резерви	Вкупно резерви
<b>Состојба на 1 јануари претходната деловна година</b>	<b>I</b>	<b>185.223</b>	<b>41.972</b>	<b>258.939</b>	-	-	-	<b>258.939</b>	-	<b>10.957</b>	<b>38.164</b>	<b>69.056</b>	<b>604.311</b>
Промена во сметководствените политики	I1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено</b>	<b>II</b>	<b>185.223</b>	<b>41.972</b>	<b>258.939</b>	-	-	-	<b>258.939</b>	-	<b>10.957</b>	<b>38.164</b>	<b>69.056</b>	<b>604.311</b>
<b>Добивка или загуба за претходната деловна година</b>	<b>III</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>18.749</b>	-	<b>54.913</b>	<b>73.662</b>
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.913	54.913
<b>Несопственички промени во капиталот</b>	<b>III2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>18.749</b>	-	-	<b>18.749</b>
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за пролажба	III2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	18.749	-	-	18.749
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за пролажба	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сопственички промени во капиталот</b>	<b>IV</b>	-	-	<b>23.019</b>	-	-	-	<b>23.019</b>	-	-	<b>46.037</b>	<b>(69.056)</b>	-
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	23.019	-	-	-	23.019	-	-	46.037	(69.056)	-
<b>Состојба на 31 декември претходната деловна година (исправена)</b>	<b>V</b>	<b>185.223</b>	<b>41.972</b>	<b>281.958</b>	-	-	-	<b>281.958</b>	-	<b>29.706</b>	<b>84.201</b>	<b>54.913</b>	<b>677.973</b>



		Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви				Откупени сопствен и акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка/загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви	
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствен и акции	Ост. резерви						Вкупно резерви
<b>Состојба на 1 јануари тековната деловна година</b>	<b>VI</b>	<b>185.223</b>	<b>41.972</b>	<b>281.958</b>	-	-	-	<b>281.958</b>	-	<b>29.706</b>	<b>84.201</b>	<b>54.913</b>	<b>677.973</b>
Промена во сметководствените политики	VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено</b>	<b>VII</b>	<b>185.223</b>	<b>41.972</b>	<b>281.958</b>	-	-	-	<b>281.958</b>	-	<b>29.706</b>	<b>84.201</b>	<b>54.913</b>	<b>677.973</b>
<b>Добивка или загуба за тековната деловна година</b>	<b>VIII</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>(38.133)</b>	-	-	<b>18.659</b>	<b>(19.474)</b>
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.659	18.659
<b>Несопственички промени во капиталот</b>	<b>VIII2</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>(38.133)</b>	-	-	-	<b>(38.133)</b>
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	<b>(38.133)</b>	-	-	-	<b>(38.133)</b>
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сопственички промени во капиталот</b>	<b>IX</b>	-	-	<b>18.304</b>	-	-	-	<b>18.304</b>	-	-	<b>36.609</b>	<b>(54.913)</b>	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	18.304	-	-	-	18.304	-	-	36.609	(54.913)	-
<b>Состојба на 31 декември тековната деловна година</b>	<b>X</b>	<b>185.223</b>	<b>41.972</b>	<b>300.262</b>	-	-	-	<b>300.262</b>	-	<b>(8.427)</b>	<b>120.810</b>	<b>18.659</b>	<b>658.499</b>

Белешките на страните 17 – 71 се составен дел на овие финансиски извештаи.

## **Триглав Осигурување АД Скопје**

### **Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година**

*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

#### **1. Општи информации**

Триглав осигурување АД Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија.

Друштвото е иницијално основано во 1968 година како дел од Зоил Дунав Београд. Своето осамостојување друштвото го добива во 1994 година, со трансформација и регистрација во акционерско Друштво со решение бр.09-5278/1, добиено од страна на Министерството за финансии на Република Македонија.

На 15 ноември 2007 година доаѓа до промена на сопственичката структура на АД за осигурување Вардар - Скопје, со блок трансакција на македонската берза, каде што, Заваровалница Триглав д.д, откупува 70,36% од акционерскиот капитал и станува сопственик на мнозинскиот дел од акциите.

Во 2011 година акциите на Заваровалница Триглав д.д. беа пренесени на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана кога исто така беше зголемено и учеството во акционерскиот капитал од 73,38%.

На 20 септември 2011 година, настана промена на името на Друштвото и ребрендирање од АД за осигурување ВАРДАР Скопје во Триглав осигурување АД Скопје.

На 31 декември 2015 година, квалификуваното учество во Триглав осигурување АД Скопје припаѓа на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана (73,38%). Крајна матична холдинг компанија е Заваровалница Триглав д.д.

Друштвото е регистрирано за вршење на 17 класи на неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, одговорност кон трети лица, осигурување на моторни возила, општо осигурување од одговорност, осигурување од пожар, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот.

Во согласност со член 80-а и член 6 од Правилата за котација на Македонската Бера на хартии од вредност АД Скопје, од мај 2013 година акциите на Триглав Осигурување АД, Скопје котираат на подсегментот Задолжителна котација на Македонската Берза. Со тоа, Друштвото има постојана обврска да ги објавува сите информации нужни за проценка на моменталната состојба на друштвото, вклучувајќи ги и објавувањата кои се однесуваат на деловното работење, капиталот, значајни промени во финансиската состојба, дивидендниот календар, како и објавувањето на финансиски извештаи.

#### **2. Управувачки тела**

Начинот на управување на Триглав осигурување АД Скопје е според едно-степен систем.

Органи на управување на Друштвото се:

- Собрание на акционери;
- Одбор на директори.

Органите на управување на Триглав Осигурување АД Скопје дејствуваат во согласност со законите и останатите прописи, Статутот и сопствените правилници за работење.

Имињата на директорите кои работеа на раководни места во текот на финансиската година, како и членовите на Одборот на директори се прикажани во продолжение:

- Г-дин Ѓорѓе Војновиќ, MBA – Неизвршен член од 29.09.2015 до 07.10.2015, Извршен член од 08.10.2015 до 16.11.2015, Главен извршен член од 17.11.2015;
- Г-ѓа Сања Танчевска, дипломиран математичар/ актуар – Извршен член;

## Триглав Осигурување АД Скопје

### Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

- Г-дин Тедо Дјекановиќ, МБА – Неизвршен член од 01.03.2015 до 11.03.2015, Претседател на Одбор на директори од 12.03.2015;
- Г-дин Матеј Ферлан, МБА – Неизвршен член од 01.03.2015;
- Г-дин Дарко Поповски, МБА – Неизвршен член од 01.03.2015;
- Г-дин Игор Жибрик, МБА – Неизвршен член од 01.03.2015;
- Г-ѓа Маја Газвода, магистер по финансии – Независен неизвршен член на Одборот на директори;
- Г-дин Блаж Кметец, дипломиран економист по банкарство и финансии – Независен неизвршен член на Одборот на директори;
- Г-дин Урош Иванц, МБА – Претседател на Одборот на директори до 28.02.2015;
- Г-дин Андреј Кнап, дипломиран машински инженер – Неизвршен член на Одборот на директори до 28.02.2015;
- Г-ѓа Марица Макотер, дипломиран правник – Неизвршен член на Одборот на директори до 28.02.2015;

Во текот на 2015 година, Одборот на директори одржа четиринаесет (14) седници на кои беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото. Одборот на директори разгледуваше и решаваше и за други работи од тековен карактер кои се во негова надлежност.

### **3. Вработени**

На 31 декември 2015 година, Друштвото имаше 260 вработени (2014: 256) од кои што 135 се интерно вработени (2014: 134), а 125 (2014: 122) се застапници.

#### **4. Основа за изготвување**

**(а) Извештај за усогласеност**

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на Република Македонија број 28/2004 со измените 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 162/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015 и 192/2015), Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во *“Правилникот за водење сметководство”* во Службен весник број 159/2009, 164/2010 и 107/2011 применлив од 1 јануари 2012 година, *“Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси”* објавен во Службен весник број 169/2010 и 141/2013, и се презентирани во согласност со *“Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување”* објавен во Службен весник број 5/2011, 41/2011 64/2011 и 187/2013.

**(б) Основи за мерење**

Финансиските извештаи се изготвени според историската вредност освен за:

- средствата расположливи-за-продажба кои што се мерат по објективна вредност.

**(в) Функционална и презентациска валута**

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”), кои се функционална и презентациска валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

**(г) Користење на проценки и расудувања**

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија и *“Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси”* бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Информациите во врска со расудувањата направени од раководството во примената на сметководствените стандарди кои имаат значително влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 6.

**4. Основа за изготвување (продолжение)**

**(д) Трансакции во странска валута**

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност. Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во извештајот за сеопфатната добивка, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР).

Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2015 и 2014 година беа како што следи:

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>МКД</b>	<b>МКД</b>
1 ЕУР	61,5947	61,4814

**5. Значајни сметководствени политики**

Сметководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи.

**(а) Класификација на договорите за осигурување**

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

**(б) Договори за осигурување**

**(i) Признавање и мерење**

*Општи договори за осигурување*

*Премии*

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанување на ризикот за времетраење на период на обештетување, врз основа на моделот на преземени ризици. Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период, како и директно поврзаната премијата за соодветното осигурување.

*Резерва за преносна премија*

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

*Штети*

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(б) Договори за осигурување (продолжение)**

**(i) Признавање и мерење (продолжение)**

*Штети (продолжение)*

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на извештајот за финансиската состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност. Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови. Резервите за штети не се дисконтираат.

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

Иако раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервируаниот износ. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно.

**(ii) Средства од реосигурување**

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

Делот од преотстапената премија за реосигурување што не се признава како расход се вклучува во средствата од реосигурување.

Нето износот платен на реосигурителот на почетокот на договорот може да биде помал од средствата од реосигурување признаени од Друштвото врз основа на правата од договорот за реосигурување. Разликата помеѓу премијата за реосигурителот и

**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(б) Договори за осигурување (продолжение)**

**(ii) Средства од реосигурување (продолжение)**

признаеното средство од реосигурување се вклучува во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога премијата од реосигурување достасува.

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

На секој датум на извештајот за финансиската состојба се проценува оштетувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е оштетено доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

**(iii) Одложени трошоци за стекнување**

Трошоците настанати при стекнувањето на општите договори за осигурување се одложуваат до таа мерка до која можат да се надоместат од идните маржи. Трошоците за стекнување вклучуваат директни трошоци како што се провизиите и индиректните трошоци како на пример административните трошоци.

Кај општите договори за осигурување одложените трошоци за стекнување претставуваат пропорција од трошоците за стекнување која кореспондира со пропорцијата на бруто полисираната премија која не е заработена на датумот на извештајот за финансиската состојба.

**(iv) Тест за соодветност на обврската**

Тестовите за соодветност на обврската се прават за да се утврди дали резервите по договорите за осигурување, намалени за одложените трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства, како оние стекнати во деловни комбинации или со пренос на портфолио се соодветни. Доколку се идентификува дека резервите не се доволни, во тој случај поврзаните одложени трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства се отпишуваат и доколку е потребно, се утврдува дополнителна резерва. Недостатокот се признава во извештајот за сеопфатната добивка за тековната година.

На секој датум на извештајот за финансиската состојба се претпоставува дека развојот на штети во преостанатиот период на портфолиото ќе биде ист со развојот на штети за време на целата година. За потребите на овие анализи износот на настанатите штети во секоја година во врска со договорите валидни на датумот на извештајот за финансиската состојба се споредува со вредноста на резервата за преносна премија на датумот на извештајот за финансиската состојба.

**(v) Побарувања и обврски од осигурување**

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.



**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(в) Приходи**

**(i) Заработени премии од договори за осигурување**

Сметководствените политики за признавање на приходите од договорите за осигурување се прикажани во белешка 5 (б).

**(ii) Приходи од провизии и надомести**

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од странски осигурителни компании и Националното Биро по основ на исплатени штети, како и приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување.

Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

**(iii) Приходи од вложувања**

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати и дивиденди, нето добивки од финансиските средства класифицирани како финансиските инструменти за тргување кои што се мерат по објективна вредност, како и остварени добивки од финансиските средства класификувани како расположливи-за-продажба.

**(iv) Приходи од наем**

Приходот од наем од недвижностите дадени под закуп се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка по пропорционална метода во времетраењето на закупот.

**(г) Расходи од закупнини направени за оперативен наем**

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

**(д) Користи за вработените**

**(i) Планови за дефинирани придонеси**

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка кога се пресметуваат.

**(ii) Краткорочни користи за вработените**

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(д) Користи за вработените (продолжение)**

**(iii) Останати долгорочни користи за вработените**

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

**(f) Даноци**

Трошокот за данок од добивка претставува збир на тековниот и одложениот данок од добивка. Согласно даночниот режим воспоставен во Република Македонија ("Сл. весник" бр.112 од 25.07.2014 година), Триглав Осигурување, Скопје е подложен на данок на добивка. Стапката на данокот на добивка изнесува 10%, а даночен период за кој се утврдува данокот на добивка е календарската година. Даночната основа се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник. Даночната основа за пресметка на данокот се зголемува за износот на непризнаени расходи утврдени во "Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данок на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување" и намален за износот на даночниот кредит.

Данокот на добивка во текот на годината се плаќа врз основа на месечни аконтации кои се пресметани врз основа на даночниот биланс за претходната година. На крајот на периодот на известување, се изготвува конечна пресметка на данокот на добивка за тековната година со која се врши порамнување на платените аконтации и конечната даночна обврска.

**Признавање на резервации за данок**

Во случај на неизвесни обврски за данок, резервации се признаваат во согласност со Меѓународен сметководствен стандард 37 - Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства, прифатен во Република Македонија ("МСС 37").

**(е) Недвижности и опрема**

**(i) Признавање и мерење**

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување. Вредноста на недвижностите и опремата на 1 јануари 2005 година, датумот на премин кон новите сметководствени стандарди, беше определена како претпоставена вредност на тој датум.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Купениот софтвер кој е интегрален дел од функционалноста на соодветната опрема се капитализира како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нето како останати приходи во извештајот за сеопфатната добивка.

**(ii) Последователни издатоци**

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат

**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(е) Недвижности и опрема (продолжение)**

веродостојно. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

**(iii) Амортизација**

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба. Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Градежни објекти	2,5
Опрема	10 - 25

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

**(ж) Нематеријални средства**

**(i) Сопствени средства**

Нематеријалните средства набавени од Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

**(ii) Последователни издатоци**

Последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корист вклучена во дел од нематеријалните средства. Сите останати издатоци се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

**(iii) Амортизација**

Амортизацијата на нематеријалните средства се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Софтвер	25

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

**Оштетување на нефинансиски средства**

Раководството на Друштвото на редовна основа ја проверува сметководствената вредност на нетековните и нематеријалните средства. Доколку постојат индикации дека таквите средства се оштетени, надоместувачката вредност на средствата се пресметува со цел да се утврди оштетувањето. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(з) Финансиски средства**

**(i) Класификација**

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати. Четирите категории на финансиски средства се следните:

*Финансиски средства чувани за тргување* се финансиски средства кои што се стекнати со цел со истите да се тргува.

*Вложувања чувани-до-достасаност* се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

*Заемите и побарувањата одобрени од Друштвото* се оние заеми и побарувања со кои се обезбедуваат парични средства на клиентот и се разликуваат од оние кои се креираат со намера за остварување на профит на краток рок.

*Вложувања расположливи-за-продажба* се финансиски средства кои не се чуваат заради тргување, кои не се одобрени од Друштвото, ниту се чуваат до периодот на достасување.

**(ii) Признавање**

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата, депозитите и обврските по заеми на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

**(iii) Де признавање**

Друштвото ги депривира финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депривира финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

**(iv) Нетирање**

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиската состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за сеопфатната добивка само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

**(v) Мерење**

Сите финансиски средства почетно се мерат по нивната набавна вредност која претставува нивна објективна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто претставуваат трошоци кои можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство, освен финансиските средства чувани за тргување.

По почетното признавање, финансиските средства за тргување, и финансиските средства расположливи-за-продажба, Друштвото ги мери по нивната објективна

**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(з) Финансиски средства (продолжение)**

**(v) Мерење (продолжение)**

вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба. Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на извештајот за финансиската состојба. Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти неможе соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Вложувањата чувани-до-достасаност и заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата, намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Остварените добивки и загуби, како и неостварените добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства кои се чуваат за тргување се вклучуваат во извештајот за сеопфатната добивка во периодот во кој настануваат.

Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства чувани за тргување го вклучуваат и приходот од камата.

Неостварените добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи-за-продажба се признаваат директно во капиталот, освен загубите од оштетување и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка.

При продажба и оштетување на финансиските средства расположливи-за-продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во капиталот се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка. Во случај кога финансиските средства расположливи-за-продажба носат камата, каматата пресметана по методот на ефективна камата се признава во извештајот за сеопфатната добивка.

**(s) Парични средства и парични еквиваленти**

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити по видување како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на достасаност помала од три месеци, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во извештајот за финансиската состојба по амортизирана набавна вредност.

**(и) Обезвреднување на средствата**

**(i) Недеривативни финансиски средства**

На секој датум на известување финансиското средство кое не е по објективна вредност преку добивката и загубата се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета обезвреднето доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(и) Обезвреднување на средствата (продолжение)**

**(i) Недеривативни финансиски средства (продолжение)**

Како објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктурирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот банкротирал, негативни промени во платежната состојба на должниците или издавачите на Друштвото, економски услови кои кореспондираат со неисполнување на обврските или исчезнување на активниот пазар за хартии од вредност. Дополнително, за вложувања во сопственички инструменти, значителното или продолженото намалување на објективната вредност под неговата набавна вредност претставува објективен доказ дека средството е обезвреднето.

**Заеми и побарувања**

Друштвото издвојува загуби поради оштетување согласно *Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси* кој стапи на сила од 1 јануари 2011 година. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во правилникот. Барањата на овој правилник се применуваат проспективно од денот на стапување во сила на истиот.

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност (останатите побарувања на Друштвото) се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на заеми и побарувањата. Каматата на обезвреднетите средства продолжува да се признава. Кога последователен настан (на пример плаќање на долгот од страна на должникот) предизвика намалување на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.

**Финансиски средства расположливи за продажба**

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во резервата за објективна вредност во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од главницата во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камати.

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на расположливите-за-продажба должнички инструменти се намали, загубата се анулира низ добивката или загубата.

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливите-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава во останата сеопфатна добивка.

**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(и) Обезвреднување на средствата (продолжение)**

**(ii) Нефинансиски средства**

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, се проценуваат на секоја дата на која се сочинува извештајот за финансиската состојба за да се утврди дали постои индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои се проценува надоместувачкиот износ на средството.

Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместувачки износ. Единица која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува, којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка.

Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата во единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Надоместувачкиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување признаена во минати периоди се проценува на секоја дата на изготвување на извештајот за финансиската состојба заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во оценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

**(j) Резервирања**

Резервирање се признава во извештајот за финансиската состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

Резервирањата за неповолни договори се признава кога очекуваните користи кои произлегуваат од договорот се пониски од неизбежните трошоци за извршување на обврските по договорот. Резервирањето се мери по пониската сегашна вредност на очекуваните трошоци за прекинување на договорот и очекуваните нето трошоци од продолжување со работењето по договорот. Пред да го утврди резервирањето Друштвото признава, доколку има загуба поради обезвреднување на средствата поврзано со тој договор.

**(к) Заеми**

Каматоносните заеми на почетокот се признаваат по објективна вредност намалена за со нив поврзаните трансакциони трошоци. Последователно по почетното признавање, каматоносните заеми се искажани по амортизирана набавна вредност вклучувајќи ја и било која разлика помеѓу набавната вредност и надоместувачката вредност признаена

**5. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(к) Заеми (продолжение)**

во извештајот за сеопфатната добивка во текот на годината според методот на ефективна камата.

**(л) Акционерски капитал**

**(i) Обични акции**

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

**(ii) Откуп на сопствени акции**

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот. Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

**(iii) Дивиденди**

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

**(љ) Известување по сегменти**

Оперативен сегмент е компонента на Друштвото вклучена во деловни активности од кои може да заработува приходи и да прави расходи, вклучувајќи приходи и расходи поврзани со трансакции со било кои компоненти на Друштвото. Оперативните резултати на оперативните сегменти на Друштвото редовно се прегледуваат од страна на Одборот на директори на Друштвото со цел за донесување на одлуки во врска со алокација на ресурсите на сегментот и оценување на нивната успешност, и за кои се расположливи дискрециони финансиски информации. Друштвото има само еден известувачки сегмент.



**6. Сметководствени проценки и расудувања**

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

**(i) Клучни извори на несигурност во проценките**

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 7 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

**Резерви по договори за осигурување**

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

**Општи договори за осигурување**

На датумот на извештајот за финансиската состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети ("ИБНР") генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

**6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)**

**(i) Клучни извори на несигурност во оценките (продолжение)**

***Општи договори за осигурување (продолжение)***

Кај одредени класи на осигурување може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Вредноста на резервите за настанати, а сеуште непријавени штети се проценуваат со примена на статистички методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучниот статистички метод кој се применува е методот на верижно скалило - (Chain Ladder method) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

***Претпоставки***

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Во текот на 2015 година немаше промена во претпоставките при утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле материјални за финансиските извештаи.

**(ii) Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото**

Одредени клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година**

*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)**

**(ii) Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото (продолжение)**

**Класификација на договорите за осигурување**

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

**Класификација на финансиските средства и обврски**

Сметководствените политики на Друштвото овозможуваат финансиските средства и обврски да бидат класификувани во одредени категории, во зависност од условите:

При класификацијата на одредено средство како чувано-до-достасаност, Друштвото има позитивна намера и способност за задржување на истото до рокот на достасаност, како што е презентирани во сметководствените политики во белешка 5.

**(iii) Анализа на сензитивност**

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2015 година и 31 декември 2014 година се презентирани во табелата подолу.

За годината завршена на 31 декември 2015 година:

<i>Во илјади денари</i>	<b>Добивка за годината</b>	<b>Капитал и резерви</b>	<b>Потребно ниво на маргина на солвентност</b>	<b>Коефициент на покриеност</b>	<b>Промена на коефициент на покриеност</b>
<b>Тековна позиција на капиталот</b>	18.659	658.499	211.519	311%	-
2% зголемување на приносот од вложувања	19.746	659.586	211.519	312%	1%
2% намалување на приносот од вложувања	17.572	657.412	211.519	312%	(1%)
5% зголемување на настанати штети	(6.973)	632.867	211.519	299%	(12%)
5% намалување на настанати штети	44.291	684.131	211.519	323%	12%
2% зголемување на вкупните трошоци	6.728	646.568	211.519	305%	(6%)
2% намалување на вкупните трошоци	30.590	670.430	211.519	317%	6%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	24.967	664.807	211.519	314%	3%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	12.351	652.191	211.519	308%	(3%)

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)**

**(iii) Анализа на сензитивност (продолжение)**

За годината завршена на 31 декември 2014 година:

<i>Во илјади денари</i>	<b>Добивка за годината</b>	<b>Капитал и резерви</b>	<b>Потребно ниво на маргина на солвентност</b>	<b>Коефициент на покриеност</b>	<b>Промена на коефициент на покриеност</b>
<b>Тековна позиција на капиталот</b>	54.913	677.973	179.036	379%	-
2% зголемување на приносот од вложувања	56.824	679.884	179.036	380%	1%
2% намалување на приносот од вложувања	53.002	676.062	179.036	378%	(1%)
5% зголемување на настанати штети	29.609	652.669	179.036	365%	(14%)
5% намалување на настанати штети	80.217	703.277	179.036	393%	14%
2% зголемување на вкупните трошоци	44.438	667.498	179.036	373%	(6%)
2% намалување на вкупните трошоци	65.388	688.448	179.036	385%	6%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	61.034	684.094	179.036	382%	3%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	48.792	671.852	179.036	375%	(3%)

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност има потенцијалната промена на настанатите штети.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелите погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредена варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик**

***Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување***

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, обврска, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

***Стратегија за запишување на полиси за осигурување***

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за осигурување се по природа годишни и осигурителот има право да одбие обновување или продолжување на истите, како и промена на условите на договорот при неговото продолжување.

***Стратегија за реосигурување***

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува комбинација од пропорционални и не пропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат на пропорција од делот со задржувачки лимити кои варираат по вид на осигурување. Исто така, Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи.

Факултативните договори мора претходно да бидат посебно одобрени и трошоците по нив редовно се следат.

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за оштетување како резултат на настанато признаено средство. Друштвото редовно ја следи финансиската состојба на реосигурителите и периодично ги проверува договорите со реосигурителите. Раководството на Друштвото ги определува минималните безбедносни критериуми за прифатливо реосигурување и следи дали при склучувањето на договорите за реосигурување истите се запазени. Исто така, раководството на Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. Кредитниот ризик на реосигурувањето е подетално објаснет подолу во оваа белешка.

7. **Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Усогласеност на средствата и обврските**

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2015 година, дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 1.279.245 илјади денари (2014: 1.218.664 илјади денари). Овие средства се состојат од банкарски сметки и депозити во банки, акции, државни записи и обврзници, како и обврзници издадени од странски правен субјект.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

Во илјади денари	2015	2014
<b>Средства</b>		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	27.449	21.945
Депозити во банки	265.000	250.000
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ - државни записи	9.900	6.868
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ - државни обврзници	907.094	869.943
Акции издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност - сопственички хартии од вредност	3.605	3.605
Вложувања во инвестициони фондови	1.393	1.380
Вложувања во долгорочни обврзници и хартии од вредност чиј издавач е странски правен субјект од Земја членка на ЕУ	64.804	64.923
Друг вид вложувања согласно правилата на АСО	-	-
<b>Вкупно вложени средства од техничките резерви</b>	<u>1.279.245</u>	<u>1.218.664</u>
<b>Обврски (Технички резерви)</b>		
Бруто резерви по договори за осигурување	1.212.721	1.131.794
Дел за реосигурителот	(155.387)	(103.785)
<b>Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)</b>	<u>1.057.334</u>	<u>1.028.009</u>
<b>Усогласеност на средствата и обврските</b>	<u><b>221.911</b></u>	<u><b>190.655</b></u>

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето и "Правилникот за видовите и карактеристиките на средствата кои ги покриваат техничките резерви, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување" паричните средства во благајна и средствата на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Депозитите во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви.

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

***Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)***

Исто така, акциите издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност не смеат да надминат 30% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви, додека за инвестициони фондови вложувањата не смеат да надминат 20%. На 31 декември 2015 година, паричните средства во благајна и средствата на банкарските сметки изнесуваат 2,1% (2014: 1,8%), краткорочните депозити во банки изнесуваат 20,7% (2014: 20,5%), државните записи и државните обврзници изнесуваат 71,7% (2014: 71,9%), акциите изнесуваат 0,3% (2014: 0,3%), вложувањата во инвестициони фондови изнесуваат 0,1% (2014: 0,1%), додека вложувањата во долгорочни обврзници чиј издавач е странски правен субјект изнесуваат 5,1% (2014: 5,3%) од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви.

***Одговорност кон трети лица***

***Карактеристики***

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за претрпени повреди од физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Главно, оваа класа на осигурување се однесува на претрпени телесни повреди.

Времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на разрешување на истата зависи од повеќе фактори, како што се природата на покритието, условите на полисата како и тоа кој суд е надлежен според договорот.

Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто тој период изнесува една година.

Најголем дел од договорите за осигурување од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така да и крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално овие договори резултираат со помала неизвесност во проценките.

***Управување со ризикот***

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку цената, дизајнот на производот, изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

Главен ризик во договорите за осигурување од одговорност кои резултираат со претрпени телесни повреди е трендот судовите да одредуваат високо ниво на надомест. При утврдувањето на премијата Друштвото претпоставува дека трошоците ќе се зголемат пропорционално со крајно расположливите информации.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

***Имот***

***Карактеристики***

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на нивниот имот.

Повратот на акционерите по основ на овие договори произлегува од вкупните наплатени премии од осигурениците намалени за износот на платени штети и трошоците на Друштвото.

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

***Имот (продолжение)***

***Карактеристики (продолжение)***

Цел на Друштвото е да заработува приход од вложувања заради временската разлика помеѓу наплатата на премии и плаќањето на штети по основ на овој вид на осигурување.

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај, штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде разрешена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

***Управување со ризикот***

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди). Друштвото исто така е изложено и на ризик од осигурениците да ја преувеличат или измислат штетата. Ова во голема мерка објаснува зошто економските услови се во корекција со профитабилноста на портфолиото на договори за осигурување на имот.

Ризикот од овие осигурувања е ризикот Друштвото да наплати несоодветна премија за различните имоти што ги осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и староста на имотот. За осигурувањето на домашен имот, се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и по ризични.

Друштвото го реосигурува ризикот пропорционално со задржување на ризикот до определен лимит кој е различен во зависност од типот на производот и територијата.

***Осигурување на возила***

***Карактеристики***

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република Македонија. Ова осигурување вклучува осигурување и на имот и одговорност кон трети лица и е краткорочно. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста на физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан, предмет на одредени лимити или надминувања.

За разрешување на штетите во кои се претрпени телесни повреди е потребно повеќе време и се покомплексни за да се проценат. Овие видови на осигурување на моторни возила исто така покриваат и штети од одговорност кон трети лица и смртен случај или повреда.

***Управување со ризикот***

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребно пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на повреди, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.



**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

***Осигурување на возила (продолжение)***

*Управување со ризикот (продолжение)*

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови и бројот на пријавени штети е поголем во зимските месеци. Исто така, истите зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Друштвото го реосигурува ризикот непропорционално со вишок над покриеност на загуба, што му овозможува на осигурителот задржување на ризиците до одреден утврден лимит.

***Развој на штети***

Друштвото нема презентирани информации за развојот на штети т.е споредба меѓу исплатените штети и резервата, првенствено поради тоа што тие типично се разрешуваат во рок од една година.

***Концентрација на ризикот од осигурување***

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

***(i) Географска и секторска концентрација***

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

***(ii) Концентрација од многу сериозни, ретки настани***

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се - вишок на ризик за класата на осигурување имот, договор за екседентно техничко реосигурување, квотен договор за реосигурување на ризикот земјотрес и вишок на штета за зелена карта. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик**

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување, обврските за осигурување и реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

**(i) Каматен ризик**

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања.

Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти и депозити во домашни банки. Не-сопственичкиот дел од финансиските средства е изложен на каматен ризик, иако најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни.

**Заеднички обврски**

Друштвото има обврски кон Националното Биро за Осигурување во сооднос со учеството на Друштвото во штетите кои произлегуваат од осигурување на моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигурани возила. Дополнително, Друштвото како и останатите друштва кои се вклучени на пазарот и вршат осигурување на моторни возила, е обврзано да учествува со дел во неисплатените штети кои произлегуваат од осигурувањето на моторни возила, во случај на ликвидирање на било кое осигурително друштво на пазарот, во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето.

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(i) Каматен ризик (продолжение)**

За годината завршена на 31 декември 2015 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно-носни
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	
<b>Средства</b>									
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	25	26.614	26.614	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26A	976.897	-	-	-	66.028	816.755	89.116	4.998
Депозити, заеми и останати пласмани	26B, 26B	274.900	225.000	-	-	40.000	-	-	9.900
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	155.387	-	-	-	-	-	-	155.387
Одложени и тековни даночни средства		5.603	-	-	-	-	-	-	5.603
Побарувања од непосредни работи на осигурување	28	319.207	-	-	-	-	-	-	319.207
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		2.263	-	-	-	-	-	-	2.263
Останати побарувања	29	48.842	-	-	-	-	-	-	48.842
Парични средства и останати парични еквиваленти	31B	27.449	-	-	-	-	-	-	27.449
Активни временски разграничувања	32	106.996	-	-	-	-	-	-	106.996
<b>Вкупно средства</b>		<b>1.944.158</b>	<b>251.614</b>	-	-	<b>106.028</b>	<b>816.755</b>	<b>89.116</b>	<b>680.645</b>
<b>Обврски</b>									
Бруто технички резерви	38	(1.212.721)	-	-	-	-	-	-	(1.212.721)
Останати резерви		(4.950)	-	-	-	-	-	-	(4.950)
Одложени и тековни даночни обврски	39	(3.519)	-	-	-	-	-	-	(3.519)
Обврски од непосредни работи на осигурување	40	(23.746)	-	-	-	-	-	-	(23.746)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	40	(105.878)	-	-	-	-	-	-	(105.878)
Останати обврски	41	(96.276)	-	-	-	-	-	-	(96.276)
Пасивни временски разграничувања	42	(7.222)	-	-	-	-	-	-	(7.222)
<b>Вкупно обврски</b>		<b>(1.454.312)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>(1.454.312)</b>
<b>Неусогласеност на средствата и обврските</b>		<b>489.846</b>	<b>251.614</b>	-	-	<b>106.028</b>	<b>816.755</b>	<b>89.116</b>	<b>(773.667)</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(i) Каматен ризик (продолжение)**

За годината завршена на 31 декември 2014 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно-носни
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	
<b>Средства</b>									
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети									
	25	24.568	24.568	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба									
	26A	939.851	-	-	-	-	854.884	79.983	4.984
Депозити, заеми и останати пласмани									
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви									
	26Б, 26В	256.868	210.000	-	-	40.000	-	-	6.868
Побарувања од непосредни работи на осигурување									
	27	103.785	-	-	-	-	-	-	103.785
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување									
	28	302.888	-	-	-	-	-	-	302.888
Останати побарувања									
	29	45.955	-	-	-	-	-	-	45.955
Останати побарувања									
	29	58.255	-	-	-	-	-	-	58.255
Парични средства и останати парични еквиваленти									
	31Б	21.945	-	-	-	-	-	-	21.945
Активни временски разграничувања									
	32	100.543	-	-	-	-	-	-	100.543
<b>Вкупно средства</b>		<b>1.854.658</b>	<b>234.568</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.000</b>	<b>854.884</b>	<b>79.983</b>	<b>645.223</b>
<b>Обврски</b>									
Бруто технички резерви									
	38	(1.131.794)	-	-	-	-	-	-	(1.131.794)
Останати резерви									
		(4.059)	-	-	-	-	-	-	(4.059)
Одложени и тековни даночни обврски									
	39	(12.293)	-	-	-	-	-	-	(12.293)
Обврски од непосредни работи на осигурување									
	40	(26.273)	-	-	-	-	-	-	(26.273)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување									
	40	(83.219)	-	-	-	-	-	-	(83.219)
Останати обврски									
	41	(95.063)	-	-	-	-	-	-	(95.063)
Пасивни временски разграничувања									
	42	(7.188)	-	-	-	-	-	-	(7.188)
<b>Вкупно обврски</b>		<b>(1.359.889)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.359.889)</b>
<b>Неусогласеност на средствата и обврските</b>		<b>494.769</b>	<b>234.568</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.000</b>	<b>854.884</b>	<b>79.983</b>	<b>(714.666)</b>

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(ii) Кредитен ризик**

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

***Побарувања по основ на осигурување***

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти, така да концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.

***Средства од реосигурување***

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Најголемиот дел од договорите за реосигурување се склучени со Позаваровалница Триглав која е членка на Триглав групацијата кон која припаѓа и Друштвото. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

***Финансиски инструменти***

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки.

Сепак земајќи во предвид дека најголемиот дел од вложувањата на Друштвото се во државни записи, државни обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат. Друштвото редовно ја анализира наплатливоста на дадените заеми и доколку е потребно, одредува соодветна исправка на вредноста.

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(ii) Кредитен ризик (продолжение)**

**Анализа на максимална изложеност на кредитен ризик**

	Побарувања од непосредни работи од осигурување		Вложувања расположливи за продажба		Орочени депозити, дадени заеми и останати пласмани		Парични средства и паричен еквивалент	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
<i>Во илјади денари</i>								
Сметководствена вредност на побарувања за кои Друштвото има издвоено исправка на вредноста	735.315	727.227	-	-	130.019	163.843	50	367
Исправка на вредноста на побарувањата	(592.014)	(598.503)	-	-	(130.019)	(163.843)	(50)	(367)
<b>Сметководствена вредност на побарувањата намалени за исправка на вредноста</b>	<b>143.301</b>	<b>128.724</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои Друштвото нема издвоено исправка на вредноста</b>			-	-	-	-	-	-
Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста								
до 3 месеци	33.891	37.878	-	-	-	-	-	-
од 3 месеци до 1 година	-	-	-	-	-	-	-	-
над 12 месеци	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>33.891</b>	<b>37.878</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста</b>	<b>142.015</b>	<b>136.286</b>	<b>976.897</b>	<b>939.851</b>	<b>274.900</b>	<b>256.868</b>	<b>27.449</b>	<b>21.945</b>
<b>Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста</b>	<b>911.221</b>	<b>901.391</b>	<b>976.897</b>	<b>939.851</b>	<b>404.919</b>	<b>420.711</b>	<b>27.499</b>	<b>22.312</b>
<b>Вкупна исправка на вредноста</b>	<b>(592.014)</b>	<b>(598.503)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(130.019)</b>	<b>(163.843)</b>	<b>(50)</b>	<b>(367)</b>
<b>Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалени за исправката на вредноста</b>	<b>319.207</b>	<b>302.888</b>	<b>976.897</b>	<b>939.851</b>	<b>274.900</b>	<b>256.868</b>	<b>27.449</b>	<b>21.945</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје****Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година***(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)****Финансиски ризик (продолжение)****(iii) Валутен ризик**

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото претежно има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути.

За годината завршена на 31 декември 2015 година:

<i>Во илјади денари</i>	<b>МКД</b>	<b>ЕУР</b>	<b>УСД</b>	<b>Останати странски валути</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Средства</b>					
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	26.614	-	-	-	26.614
Финансиски вложувања расположливи за продажба	408.412	568.485	-	-	976.897
Депозити, заеми и останати пласмани	274.900	-	-	-	274.900
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	150.036	4.986	365	155.387
Одложени и тековни даночни средства	5.603	-	-	-	5.603
Побарувања од непосредни работи на осигурување	319.207	-	-	-	319.207
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	2.117	146	-	2.263
Останати побарувања	42.354	6.488	-	-	48.842
Парични средства и останати парични еквиваленти	24.071	2.674	704	-	27.449
Активни временски разграничувања	106.996	-	-	-	106.996
<b>Вкупно средства</b>	<b>1.208.157</b>	<b>729.800</b>	<b>5.836</b>	<b>365</b>	<b>1.944.158</b>
<b>Обврски</b>					
Бруто технички резерви	(1.212.721)	-	-	-	(1.212.721)
Останати резерви	(4.950)	-	-	-	(4.950)
Одложени и тековни даночни обврски	(3.519)	-	-	-	(3.519)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(23.746)	-	-	-	(23.746)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување		(96.860)	(8.500)	(518)	(105.878)
Останати обврски	(87.996)	(8.280)	-	-	(96.276)
Пасивни временски разграничувања	(7.222)	-	-	-	(7.222)
<b>Вкупно обврски</b>	<b>(1.340.154)</b>	<b>(105.140)</b>	<b>(8.500)</b>	<b>(518)</b>	<b>(1.454.312)</b>
<b>Нето вредност</b>	<b>(131.997)</b>	<b>624.660</b>	<b>(2.664)</b>	<b>(153)</b>	<b>489.846</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје**

**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(iii) Валутен ризик**

За годината завршена на 31 декември 2014 година:

<i>Во илјади денари</i>	МКД	ЕУР	УСД	Останати странски валути	Вкупно
<b>Средства</b>					
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	24.568	-	-	-	24.568
Финансиски вложувања расположливи за продажба	397.186	542.665	-	-	939.851
Депозити, заеми и останати пласмани	256.868	-	-	-	256.868
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	103.785	-	-	103.785
Побарувања од непосредни работи на осигурување	302.888	-	-	-	302.888
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	45.808	147	-	45.955
Останати побарувања	56.349	1.906	-	-	58.255
Парични средства и останати парични еквиваленти	21.783	162	-	-	21.945
Активни временски разграничувања	100.543	-	-	-	100.543
<b>Вкупно средства</b>	<b>1.160.185</b>	<b>694.326</b>	<b>147</b>	<b>-</b>	<b>1.854.658</b>
<b>Обврски</b>					
Бруто технички резерви	(1.131.794)	-	-	-	(1.131.794)
Останати резерви	(4.059)	-	-	-	(4.059)
Одложени и тековни даночни обврски	(12.293)	-	-	-	(12.293)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(26.273)	-	-	-	(26.273)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	(80.341)	(2.878)	-	(83.219)
Останати обврски	(93.180)	(1.883)	-	-	(95.063)
Пасивни временски разграничувања	(7.188)	-	-	-	(7.188)
<b>Вкупно обврски</b>	<b>(1.274.787)</b>	<b>(82.224)</b>	<b>(2.878)</b>	<b>-</b>	<b>(1.359.889)</b>
<b>Нето вредност</b>	<b>(114.602)</b>	<b>612.102</b>	<b>(2.731)</b>	<b>-</b>	<b>494.769</b>



**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(iv) Ризик на ликвидност**

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која се спроведува со: планирање на тековните и можните одливи на парични средства и соодветни приливи на истите; редовна контрола на ликвидноста и усвојување на соодветни мерки за спречување или отстранување на причините за неликвидност. Како дел од политиката за управување со ликвидноста Друштвото одржува портфолио на високо ликвидни средства.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната маргина на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава највисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)**

**Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски**

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2015 година е како што следи:

<i>Во илјади денари</i>	<b>До 1 година</b>	<b>1 до 5 години</b>	<b>Повеќе од 5 години</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Средства</b>				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	26.614	-	-	26.614
Финансиски вложувања расположливи за продажба	71.026	816.755	89.116	976.897
Депозити, заеми и останати пласмани	159.900	115.000	-	274.900
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	155.387	-	-	155.387
Одложени и тековни даночни средства	4.302	1.301	-	5.603
Побарувања од непосредни работи на осигурување	319.207	-	-	319.207
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	2.263	-	-	2.263
Останати побарувања	48.842	-	-	48.842
Парични средства и останати парични еквиваленти	27.449	-	-	27.449
Активни временски разграничувања	106.996	-	-	106.996
<b>Вкупно средства</b>	<b>921.986</b>	<b>933.056</b>	<b>89.116</b>	<b>1.944.158</b>
<b>Обврски</b>				
Бруто технички резерви	(1.212.721)	-	-	(1.212.721)
Останати резерви	(380)	(1.330)	(3.240)	(4.950)
Одложени и тековни даночни обврски	(3.333)	(186)	-	(3.519)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(23.746)	-	-	(23.746)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(105.878)	-	-	(105.878)
Останати обврски	(96.276)	-	-	(96.276)
Пасивни временски разграничувања	(7.222)	-	-	(7.222)
<b>Вкупно обврски</b>	<b>(1.449.556)</b>	<b>(1.516)</b>	<b>(3.240)</b>	<b>(1.454.312)</b>
<b>Неусогласеност на средствата и обврските</b>	<b>(527.570)</b>	<b>931.540</b>	<b>85.876</b>	<b>489.846</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Финансиски ризик (продолжение)**

**(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)**

**Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски**

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2014 година е како што следи:

<i>Во илјади денари</i>	<b>До 1 година</b>	<b>1 до 5 години</b>	<b>Повеќе од 5 години</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Средства</b>				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	24.568	-	-	24.568
Финансиски вложувања расположливи за продажба	4.985	854.883	79.983	939.851
Депозити, заеми и останати пласмани	256.868	-	-	256.868
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	103.785	-	-	103.785
Побарувања од непосредни работи на осигурување	297.922	4.966	-	302.888
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	45.955	-	-	45.955
Останати побарувања	58.255	-	-	58.255
Парични средства и останати парични еквиваленти	21.945	-	-	21.945
Активни временски разграничувања	100.543	-	-	100.543
<b>Вкупно средства</b>	<b>914.826</b>	<b>859.849</b>	<b>79.983</b>	<b>1.854.658</b>
<b>Обврски</b>				
Бруто технички резерви	(1.131.794)	-	-	(1.131.794)
Останати резерви	(20)	(263)	(3.776)	(4.059)
Одложени и тековни даночни обврски	(9.171)	(3.122)	-	(12.293)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(26.273)	-	-	(26.273)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(83.219)	-	-	(83.219)
Останати обврски	(95.063)	-	-	(95.063)
Пасивни временски разграничувања	(7.188)	-	-	(7.188)
<b>Вкупно обврски</b>	<b>(1.352.728)</b>	<b>(3.385)</b>	<b>(3.776)</b>	<b>(1.359.889)</b>
<b>Неусогласеност на средствата и обврските</b>	<b>(437.902)</b>	<b>856.464</b>	<b>76.207</b>	<b>494.769</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**8. Објективна вредност**

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

<i>Во илјади денари</i>	<i>Белешка</i>	<b>Кредити и побарувања</b>	<b>Чувани до достасаност</b>	<b>Расположливи за продажба</b>	<b>Останата амортизирана вредност</b>	<b>Вкупна сметководствена вредност</b>	<b>Објективна вредност</b>
<b>31 декември 2015</b>							
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26А	-	-	976.897	-	976.897	<b>976.897</b>
Депозити, заеми и останати пласмани	26Б, 26В	274.900	-	-	-	274.900	<b>274.900</b>
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	155.387	-	-	-	155.387	<b>155.387</b>
Побарувања од непосредни работи на осигурување	28	319.207	-	-	-	319.207	<b>319.207</b>
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		2.263	-	-	-	2.263	<b>2.263</b>
Останати побарувања	29	48.842	-	-	-	48.842	<b>48.842</b>
Парични средства и останати парични еквиваленти	31Б	27.449	-	-	-	27.449	<b>27.449</b>
		<b>828.048</b>	-	<b>976.897</b>	-	<b>1.804.945</b>	<b>1.804.945</b>
Обврски од непосредни работи на осигурување	40	-	-	-	23.746	23.746	<b>23.746</b>
Останати обврски	41	-	-	-	96.276	96.276	<b>96.276</b>
		-	-	-	<b>120.022</b>	<b>120.022</b>	<b>120.022</b>
<b>31 декември 2014</b>							
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26А	-	-	939.851	-	939.851	<b>939.851</b>
Депозити, заеми и останати пласмани	26Б, 26В	256.868	-	-	-	256.868	<b>256.868</b>
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	103.785	-	-	-	103.785	<b>103.785</b>
Побарувања од непосредни работи на осигурување	28	302.888	-	-	-	302.888	<b>302.888</b>
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		45.955	-	-	-	45.955	<b>45.955</b>
Останати побарувања	29	58.255	-	-	-	58.255	<b>58.255</b>
Парични средства и останати парични еквиваленти	31Б	21.945	-	-	-	21.945	<b>21.945</b>
		<b>789.696</b>	-	<b>939.851</b>	-	<b>1.729.547</b>	<b>1.729.547</b>
Обврски од непосредни работи на осигурување	40	-	-	-	26.273	26.273	<b>26.273</b>
Останати обврски	41	-	-	-	95.063	95.063	<b>95.063</b>
		-	-	-	<b>121.336</b>	<b>121.336</b>	<b>121.336</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје****Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**9. Оперативни сегменти****Продукти, услуги и главни потрошувачи**

Основна дејност на Друштвото е неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, осигурување на моторни возила, осигурување од пожар, туристичко осигурување, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот. Во овие области на компанијата нуди широк асортиман на производи, за покривање на зголемената побарувачка на пазарот на осигурување во Македонија.

Приходот на Друштвото е составен од приходи од премија за осигурување, приходи од инвестиции и приходи од реосигурители.

Друштвото нуди услуги за осигурување на некои од најголемите локални компании во областа на производство и дистрибуција на енергија, производство, транспорт и логистика, како и финансиски услуги.

**Географски области**

При презентирање на информациите врз основа на географските области, приходот се прикажува врз основа на географската локација на потрошувачите, а средствата се прикажуваат врз основа на географската локација на средствата.

**Приход од сегменти**

Приходот од сегменти се состои од бруто приход од премија за осигурување, приходи од провизии и надомести и финансиски приход.

<i>Во илјади денари</i>	<b>Република Македонија</b>	<b>Останати земји</b>	<b>Вкупно</b>
<b>2015</b>			
Приходи од бруто премија од осигурување	1.294.416	-	1.294.416
Приходи од вложувања	54.370	-	54.370
Не-тековни средства *	168.654	-	168.654
<b>2014</b>			
Приходи од бруто премија од осигурување	1.144.929	-	1.144.929
Приходи од вложувања	95.528	-	95.528
Не-тековни средства *	183.119	-	183.119

\* Ги вклучува недвижностите и опремата и нематеријалните средства

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**10. Премии**

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2015 година:

<i>Во илјади денари</i>	<b>Бруто полисирана премија</b>	<b>Промена во бруто резерви за преносна премија</b>	<b>Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите</b>	<b>Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите</b>	<b>Нето приходи од премија за осигурување</b>
Осигурување од незгода	114.109	(9.239)	(11.486)	4.609	97.993
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	190.203	(12.304)	(1.094)	535	177.340
Одговорност кон трети лица	540.390	(33.427)	(18.125)	1.598	490.436
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	320.446	(2.702)	(127.582)	8.734	198.896
Осигурување на стока во превоз	16.662	(2.321)	(14.305)	2.434	2.470
Општа одговорност	38.061	2.199	(33.692)	739	7.307
Останато	74.545	(6.016)	(37.979)	4.502	35.052
<b>Вкупно премии</b>	<b>1.294.416</b>	<b>(63.810)</b>	<b>(244.263)</b>	<b>23.151</b>	<b>1.009.494</b>

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2014 година:

<i>Во илјади денари</i>	<b>Бруто полисирана премија</b>	<b>Промена во бруто резерви за преносна премија</b>	<b>Пренесена премија на реосигурителите</b>	<b>Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите</b>	<b>Нето приходи од премија за осигурување</b>
Осигурување од незгода	97.951	(3.858)	-	-	94.093
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	169.746	5.823	-	-	175.569
Одговорност кон трети лица	478.511	(4.849)	(20.299)	2.696	456.059
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	289.495	(13.231)	(112.048)	10.314	174.530
Осигурување на стока во превоз	10.926	(1.295)	(6.940)	1.177	3.868
Општа одговорност	36.231	(1.681)	(28.960)	5.383	10.973
Останато	62.069	1.616	(32.787)	(2.708)	28.190
<b>Вкупно премии</b>	<b>1.144.929</b>	<b>(17.475)</b>	<b>(201.034)</b>	<b>16.862</b>	<b>943.282</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје****Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година***(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***11. Приходи од вложувања**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Приходи од камати:		
- Депозити	8.571	10.804
- Вложувања расположливи за продажба	37.885	45.212
Приходи од закупнини	2.527	2.380
Дивиденди од сопственички хартии од вредност расположливи-за-продажба	-	-
Реализирани добивки од продажба на финансиски имот	391	29.613
Позитивни курсни разлики	3.965	6.243
Останато	1.031	1.276
	<b>54.370</b>	<b>95.528</b>

**12. Останати приходи од дејноста**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Приходи од реосигурување	20.580	15.427
Приходи од регреси гарантен фонд	9.304	7.229
Приходи од услужни штети	1.866	1.855
Останато	5.098	6.633
	<b>36.848</b>	<b>31.144</b>

Приходите од регреси претставуваат средства кои Друштвото ги наплаќа од регресните должници во случај кога се исполнети условите предвидени со Законот за задолжително осигурување во сообраќајот.

**13. Останати приходи**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Судски спорови	18.310	14.423
Позитивни курсни разлики на девизни обврски	9.350	6.825
Останати приходи	5.964	6.060
	<b>33.624</b>	<b>27.308</b>

Во текот на 2015 година Друштвото, во својство на тужител, доби судски спор против поранешно вработено лице во Друштвото. Износот во корист на Друштвото е 9.102 илјади мкд, од кои 6.561 илјади мкд по основ на надомест на материјална штета, а 2.541 илјади мкд по основ на камати.

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**14. Настанати штети и користи**

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2015 година:

<i>Во илјади денари</i>	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурителите во промени во резервите за штети	Приходи од регресни побарувања	Нето
Осигурување од незгода	63.446	4.020	-	-	(7)	67.459
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	82.490	2.965	(426)	-	(9.350)	75.679
Одговорност кон трети лица	247.231	26.584	(1.919)	(27.027)	(7.622)	237.247
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	163.017	(16.210)	(17.102)	(2.279)	-	127.426
Осигурување на стока во превоз	68	(1.085)	(26)	1.189	(70)	76
Општа одговорност	1.987	505	(602)	(292)	-	1.598
Останато	2.382	827	-	(42)	(19)	3.148
<b>Вкупно</b>	<b>560.621</b>	<b>17.606</b>	<b>(20.075)</b>	<b>(28.451)</b>	<b>(17.068)</b>	<b>512.633</b>

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2014 година:

<i>Во илјади денари</i>	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурителите во промени во резервите за штети	Приходи од регресни побарувања	Нето
Осигурување од незгода	56.175	(9.112)	-	-	-	47.063
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	92.127	(11.028)	-	-	(9.121)	71.978
Одговорност кон трети лица	236.568	13.841	-	(28.847)	(12.709)	208.853
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	216.955	9.213	(50.939)	(431)	(315)	174.483
Осигурување на стока во превоз	-	1.964	-	(1.900)	-	64
Општа одговорност	173	1.242	-	-	-	1.415
Останато	3.411	(708)	-	-	(474)	2.229
<b>Вкупно</b>	<b>605.409</b>	<b>5.412</b>	<b>(50.939)</b>	<b>(31.178)</b>	<b>(22.619)</b>	<b>506.085</b>



**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**15. Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување**

	2015	2014
<i>Во илјади денари</i>		
<b>Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)</b>		
Осигурување од незгода	1.994	1.409
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	52.602	42.316
Осигурување на стока во превоз	285	96
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	23.647	19.975
Одговорност кон трети лица	1.012	998
Општа одговорност	1.102	1.602
Останато	5.720	2.089
	<b>86.362</b>	<b>68.485</b>

**16. Трошоци за стекнување**

	2015	2014
<i>Во илјади денари</i>		
Провизија од осигурување	71.406	50.951
Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	91.095	80.445
Останати трошоци	39.777	30.406
Промена во одложени трошоци за стекнување	(7.099)	2.955
	<b>195.179</b>	<b>164.757</b>

**17. Административни трошоци**

<i>Во илјади денари</i>	<b>Белешка</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Останати трошоци за вработени		87.858	79.574
Наеми		32.540	30.389
Материјали и трошоци за одржување		26.933	25.594
Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема	31A	7.208	8.856
Трошоци за спонзорства		7.932	8.802
Судски трошоци		6.105	7.356
Адвокатски и нотарски трошоци		5.969	7.176
Телефонски и ПТТ трошоци		5.762	5.771
Патни трошоци		4.521	3.542
Премии за осигурување		4.394	3.853
Амортизација на нематеријални средства	23	3.567	3.944
Банкарски услуги		2.826	3.207
Амортизација на земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	24A	2.020	1.973
Трошоци за ревизија		1.383	1.383
Трошоци за стручно усовршување		1.255	1.273
Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност		952	1.877
Останато		13.005	15.799
		<b>214.230</b>	<b>210.369</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје****Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година***(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***18. Трошоци од вложувања**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Амортизација на материјални средства кои не служат за вршење на дејност	24Б 3.437	3.484
Вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејност	24Б 15.230	-
Реализирана загуба од продажба на материјални средства кои не служат за вршење на дејност	499	405
Останати трошоци од вложувања	3.044	5.816
	<b>22.210</b>	<b>9.705</b>

Во текот на 2015 година се изврши исправка на вредноста/ обезвреднување на вложувањата во недвижности во износ од 15.230 илјади мкд, а врз основа на проценките од сертифицирани надворешни проценители. Исправката на вредноста беше извршена во согласност со МСС 40 и МСС 36, и е распределена на следниов начин:

<i>Во илјади денари</i>			<b>Сметководствена вредност 31.12.2015</b>	<b>Пазарна вредност</b>	<b>Исправка на вредност</b>
<b>Имот</b>	<b>Проценител</b>	<b>Дата на вреднување</b>			
Деловна зграда Блок бр.7	JL LaSalle	31.10.2015	25.961	20.326	5.635
Деловна зграда Блок бр.8	CBRE	30.09.2015	18.866	18.478	388
Деловни простории приземје Блок бр.8	CBRE	30.09.2015	2.328	1.848	480
Деловен објект – Капишлец Козара	CBRE	08.05.2015	4.741	3.819	922
Деловен објект – Лептокарија	CBRE	08.05.2015	5.320	2.464	2.856
Хотел Еуротел – Струга	JL LaSalle	31.10.2015	11.274	9.855	1.418
Деловен објект – Кисела Вода	JL LaSalle	31.10.2015	2.456	1.663	793
Објект Охрид	JL LaSalle	31.10.2015	2.887	801	2.086
Објект - Прилеп	JL LaSalle	31.10.2015	1.637	986	651
<b>Вкупно</b>			<b>75.470</b>	<b>60.240</b>	<b>15.230</b>

**19. Останати осигурително технички трошоци**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Пожарен придонес	15.679	13.859
Трошоци за финансирање на Агенцијата за Супервизија на осигурувањето (АСО)	8.658	9.911
Трошоци за финансирање на Национално биро	4.989	4.213
Трошоци за исплата на штети за непознати и неосигурени возила	15.245	17.203
Останато	11.294	11.828
	<b>55.864</b>	<b>57.014</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**20. Вредносно усогласување на побарувањата**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Исправка на сомнителни побарувања од осигурување	2.513	(759)
	<u><b>2.513</b></u>	<u><b>(759)</b></u>

**21. Останати расходи**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Негативни курсни разлики на девизни обврски	8.904	7.045
Судски спорови	7.903	253
Вредносно усогласување на останати побарувања	2.812	6.545
Казни, надоместоци и останати трошоци	596	353
	<u><b>20.215</b></u>	<u><b>14.196</b></u>

Во текот на 2015 година Друштвото, во својство на тужена страна, изгуби судски спор против поранешно вработено лице во Друштвото. Износот на товар на Друштвото е 7.903 илјади мкд, од кои 5.481 илјади мкд по основ на надомест на материјална штета, а 2.422 илјади мкд по основ на камати.

**22. Данок од добивка**

***Тековен данок / признаен во извештајот за сеопфатната добивка***

<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Тековен данок</b>		
Тековна година	6.960	11.526
	<u><b>6.960</b></u>	<u><b>11.526</b></u>

***Усогласување со применетата даночна стапка***

<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Добивка пред оданочување	25.619	66.439
Пресметан данок по даночна стапка 10% (2014: 10%)	2.562	6.644
Расходи непризнаени за даночни цели	5.902	6.928
Даночно ослободени приходи	(1.503)	(2.046)
	27,2% <u><b>6.960</b></u>	17,3% <u><b>11.526</b></u>

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа, обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2011 до 2015 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителните даноци и пенали доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, неможат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност.

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**23. Нематеријални средства**

Промени во нематеријалните средства во текот на 2015 и 2014 година:

<i>Во илјади денари</i>	<b>Софтвер</b>	<b>Инвестиции во тек</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Набавна вредност</b>			
На 1 јануари 2014 година	17.153	-	17.153
Зголемување	2.434	-	2.434
На 31 декември 2014 година	<u>19.587</u>	<u>-</u>	<u>19.587</u>
На 1 јануари 2015 година	19.587	-	19.587
Зголемување	1.005	5.334	6.339
На 31 декември 2015 година	<u>20.592</u>	<u>5.334</u>	<u>25.926</u>
<b>Амортизација</b>			
На 1 јануари 2014 година	7.587	-	7.587
Амортизација за годината	17 3.944	-	3.944
На 31 декември 2014 година	<u>11.531</u>	<u>-</u>	<u>11.531</u>
На 1 јануари 2015 година	11.531	-	11.531
Амортизација за годината	17 3.567	-	3.567
На 31 декември 2015 година	<u>15.098</u>	<u>-</u>	<u>15.098</u>
<b>Неотпишана вредност</b>			
На 31 декември 2014 година	<u>8.056</u>	<u>-</u>	<u>8.056</u>
На 31 декември 2015 година	<u>5.494</u>	<u>5.334</u>	<u>10.828</u>

**Триглав Осигурување АД Скопје****Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година***(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

24.

**А) Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста**

<i>Во илјади денари</i>	<b>Градежни објекти</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Набавна или претпоставена вредност</b>		
На 1 јануари 2014 година	<u>78.930</u>	<u>78.930</u>
На 31 декември 2014 година	<u>78.930</u>	<u>78.930</u>
На 1 јануари 2015 година	<u>78.930</u>	<u>78.930</u>
Рекласификација од материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	24Б <u>1.852</u>	<u>1.852</u>
На 31 декември 2015 година	<u>80.782</u>	<u>80.782</u>
<b>Исправка</b>		
На 1 јануари 2014 година	20.966	20.966
Амортизација за годината	17 <u>1.973</u>	<u>1.973</u>
На 31 декември 2014 година	<u>22.939</u>	<u>22.939</u>
На 1 јануари 2015 година	22.939	22.939
Амортизација за годината	17 <u>2.020</u>	<u>2.020</u>
Рекласификација од материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	24Б <u>323</u>	<u>323</u>
На 31 декември 2015 година	<u>25.282</u>	<u>25.282</u>
<b>Неотпишана вредност</b>		
На 31 декември 2014 година	<u>55.991</u>	<u>55.991</u>
На 31 декември 2015 година	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>

На 31 декември 2015 година, Друштвото нема дадено земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста под залог (2014: нема).

Пазарната вредност на градежните објекти на 31 декември 2015 година изнесува 85.483 илјади денари и истата е поголема од неотпишаната (сметководствената) вредност.

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**24 Б) Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста**

<i>Во илјади денари</i>	<i>Белешка</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Набавна вредност</b>			
Состојба на 1 јануари		139.366	142.467
Рекласификација во материјални средства кои служат за вршење на дејноста	31A	-	(2.603)
Рекласификација во земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	24A	(1.852)	-
Расходување			(498)
Вредносно усогласување	18	(15.230)	-
Состојба на 31 декември		<u>122.284</u>	<u>139.366</u>
<b>Амортизација</b>			
Состојба на 1 јануари		42.543	39.059
Амортизација за годината	18	3.437	3.484
Рекласификација во земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	24A	(323)	-
Состојба на 31 декември		<u>45.657</u>	<u>42.543</u>
<b>Неотпишана вредност</b>			
На 1 јануари		<u>96.823</u>	<u>103.408</u>
На 31 декември		<u>76.627</u>	<u>96.823</u>

На 31 декември 2015 година, Друштвото нема дадено земјиште, градежни објекти или останати средства кои не служат за вршење на дејноста под залог (2014: нема).

Пазарната вредност на земјиштето, градежните објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста на 31 декември 2015 година изнесува 79.211 илјади денари и истата е поголема од неотпишаната (сметководствената) вредност.

Приходите од закупнина од просториите кои не служат за вршење на дејноста се во износ од 2.527 илјади денари и се дел од "Приходи од вложувања" белешка 11 (2014: 2.380 илјади денари).

**25. Финансиски вложувања во зеднички контролирани ентитети**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Вложување во Национално биро на РМ	<u>26.614</u>	<u>24.568</u>
	<b>26.614</b>	<b>24.568</b>

*Напомена: Во позицијата „Вложување во Национално биро на РМ“ не се вклучени побарувањата по основ на акумулираните камати, а кои изнесуваат 875 илјади МКД (2014: 1.210 илјади МКД).*

Депозитот во Националното биро за осигурување претставува депозит за членување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Македонија. Националното биро за осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Депозитите на членовите се чуваат на посебна сметка во банка и Бирото е обврзано да не ги вложува и да го врати депозитот на секој член при престанување на нивното работење со осигурување на моторни возила.

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**26. А) Финансиски средства расположливи за продажба**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Вложувања во акции и обврзници кои се водат по објективна вредност	976.897	939.851
	<b>976.897</b>	<b>939.851</b>

**Б) Депозити и останати пласмани**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Орочени депозити во домашни банки	265.000	250.000
Државни записи	9.900	6.868
	<b>274.900</b>	<b>256.868</b>

*Напомена: Во позијата „Орочени депозити во домашни банки“ во 2015 не се вклучени побарувањата по основ на акумулираните камати (АВР), а кои изнесуваат 828 илјади МКД (2014: 1.652 илјади МКД)*

Орочените депозити се наменети за покривање на резервите по договорите за осигурување согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

**В) Заеми и други финансиски вложувања**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Вредност на заеми	130.019	163.844
Исправка на вредноста	(130.019)	(163.844)
	<b>-</b>	<b>-</b>

**Исправка на вредноста**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
На 1 јануари	163.844	199.215
Ослободување	(919)	(715)
Отпис	(32.906)	-
Рекласификација во останати побарувања	-	(34.656)
На 31 декември	<b>130.019</b>	<b>163.844</b>

**27. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	80.906	57.755
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	74.481	46.030
	<b>155.387</b>	<b>103.785</b>

**28. Побарувања по основа на осигурување**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Побарувања произлезени од договори за осигурување	906.449	899.829
Останати побарувања од непосредни работи од осигурување	4.772	1.562
Исправка на вредност	(592.014)	(598.503)
	<b>319.207</b>	<b>302.888</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**28. Побарувања по основа на осигурување (продолжение)**

**Исправка на вредноста**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
На 1 јануари	598.503	615.391
Дополнителна исправка на вредност	42.974	60.476
Ослободување на исправка на вредност	(37.619)	(62.753)
Отпис	(11.844)	(14.636)
Рекласификација од останати побарувања	-	25
На 31 декември	<b>592.014</b>	<b>598.503</b>

**29. Останати побарувања**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Побарувања од непосредни работи во осигурување	78.325	89.537
Побарувања од финансиски вложувања	32.418	42.038
Останати побарувања	9.931	9.647*
Исправка на вредност	(71.832)	(82.967)*
	<b>48.842</b>	<b>58.255</b>

**Исправка на вредноста**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
На 1 јануари	82.967	42.296
Рекласификација од заеми	-	34.656
Рекласификација во побарувања по основа на осигурување	-	(25)
Дополнителна исправка на вредност	382	6.673
Ослободување на исправка на вредност	(1.197)	(477)
Отпис	(10.320)	(156)
На 31 декември	<b>71.832</b>	<b>82.967</b>

\* Напомена: Во финансиските извештаи за 2014 година позицијата „останати побарувања“ беше прикажана на нето основа, додека во финансиските извештаи за 2015 истата е прикажана на бруто основа, дополнително намалена за исправката на вредност.

**30. Останати средства**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Материјални средства кои служат за вршење на дејноста (освен земјиште и градежни објекти)	25.698	22.249
Парични средства и останати парични еквиваленти	27.449	21.945
	<b>53.147</b>	<b>44.194</b>



**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**31. А) Материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема**

Промени во недвижностите и опремата во текот на 2015 и 2014 година:

<i>Во илјади денари</i>	<b>Опрема и останати средства</b>	<b>Инвестиции во тек</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Набавна вредност</b>			
На 1 јануари 2014 година	87.092	3.309	90.401
Зголемување	8.549		8.549
Отуѓување	(2.287)		(2.287)
Рекласификација од Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста	24Б 2.602	-	2.602
Пренос во недвижности и опрема	-	(247)	(247)
Пренос од инвестиции во тек	247		247
<b>На 31 декември 2014 година</b>	<b>96.203</b>	<b>3.062</b>	<b>99.265</b>
На 1 јануари 2015	96.203	3.062	99.265
Зголемување	7.832	2.825	10.657
Отуѓување и расходување	(5.102)	-	(5.102)
Пренос во недвижности и опрема	-	-	-
Пренос од инвестиции во тек	-	-	-
<b>На 31 декември 2015</b>	<b>98.933</b>	<b>5.887</b>	<b>104.820</b>
<b>Исправка</b>			
На 1 јануари 2014 година	69.202	-	69.202
Амортизација за годината	17 8.856	-	8.856
Отуѓување	(1.042)	-	(1.042)
<b>На 31 декември 2014 година</b>	<b>77.016</b>	<b>-</b>	<b>77.016</b>
На 1 јануари 2015 година	77.016	-	77.016
Амортизација за годината	17 7.208	-	7.208
Отуѓување и расходување	(5.102)	-	(5.102)
<b>На 31 декември 2014 година</b>	<b>79.122</b>	<b>-</b>	<b>79.122</b>
<b>Неотпишана вредност</b>			
На 31 декември 2014 година	<b>19.187</b>	<b>3.062</b>	<b>22.249</b>
На 31 декември 2015 година	<b>19.811</b>	<b>5.887</b>	<b>25.698</b>

На 31 декември 2015 година, Друштвото нема опрема под залог (2014: нема).

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**31. Б) Парични средства и парични еквиваленти**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Парични средства во благајна		
- во денари	46	66
- во девизи	4	6
Парични средства во банка		
- во денари	24.025	21.717
- во девизи	3.374	156
Краткорочни високоликвидни вложувања	50	367
	<b>27.499</b>	<b>22.312</b>
Исправка на вредноста	(50)	(367)
	<b>27.449</b>	<b>21.945</b>

**Исправка на вредноста**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
На 1 јануари	367	367
Отпис	(317)	-
На 31 декември	<b>50</b>	<b>367</b>

**32. Активни временски разграничувања**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	828	1.652
Одложени трошоци за стекнување	104.315	97.216
Останати пресметани приходи и одложени трошоци - АВР	1.853	1.675
	<b>106.996</b>	<b>100.543</b>

**33. Капитал и резерви**

**Акционерски капитал**

<i>Во број на акции</i>	<b>Обични акции</b>	
	<b>2015</b>	<b>2014</b>
На 1 јануари - целосно платени	60.184	60.184
На 31 декември - целосно платени	<b>60.184</b>	<b>60.184</b>

На 31 декември 2015 година, одобриениот акционерски капитал се состои од 60.184 (2014: 60.184) обични акции со номинална вредност од ЕУР 50 по акција. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Во 2011 година, акциите на Заваровалница Триглав д.д. беа пренесени на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана.

Акционерската структура на Друштвото на акционери кои надминуваат 5% од акционерскиот капитал:

	<b>% од акциите со право на глас</b>	
	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д Љубљана	73,38%	73,38%
Стојан Клопчевски	8,74%	8,74%

**33. Капитал и резерви (продолжение)**

**Дивиденди**

По денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба нема предложени дивиденди од Управниот Одбор на Друштвото (2014: нема).

**Резерви на сигурност**

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

**Ревалоризациона резерва за финансиските средства расположливи-за-продажба**

Ревалоризационата резерва за финансиски средства расположливи за продажба го вклучува кумулативниот нето ефект од промените во објективната вредност на вложувањата расположливи-за-продажба се до моментот на нивното депризнавање или оштетување.

**34. Заработка по акција**

Пресметката на основната/разводната заработка по акција на 31 декември 2015 година е направена врз основа на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од 18.659 илјади денари (2014: 54.913 илјади денари) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2015 година од 60.184 (2014: 60.184), пресметано како што следува:

**Добивка расположива за имателите на обични акции**

<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	<u>18.659</u>	<u>54.913</u>
<b>Пондериран просечен број на обични акции</b>		
<i>Број на акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	<u>60.184</u>	<u>60.184</u>
Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември	<u>60.184</u>	<u>60.184</u>
Основна /разводната добивка по акција	<u><b>310</b></u>	<u><b>912</b></u>

**35. Потенцијални и преземени обврски**

**Судски спорови**

Друштвото дејствува во областа на осигурувањето и е предмет на судски постапки кои произлегуваат од неговото редовно работење. Друштвото не верува дека крајниот исход од овие спорови ќе има негативно материјално влијание на резултатите на Друштвото.

Исто така, Друштвото е инволвирано и во судски постапки надвор од осигурителното работење. Друштвото не верува дека крајниот исход од овие спорови ќе има негативно материјално влијание на резултатите на Друштвото.

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година**  
*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**35. Потенцијални и преземени обврски (продолжение)**

**Преземени обврски**

Триглав Осигурување АД Скопје има склучено договор за изнајмување на деловни простории во бизнис центарот Хипериум во траење од 5 години, односно до 31 Јануари 2019 година. Договорот е нераскинлив три години, а потоа може да се раскине со отказан рок од 6 месеци. Месечната кирија која Друштвото ја плаќа за изнајмување на деловните простории изнесува 2.090 илјади денари со ДДВ.

**36. Усогласеност со законската регулатива**

Согласно Законот за супервизија, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2015 година, техничките резерви на Друштвото намалени за средствата од реосигурување изнесуваат 1.057.334 илјади денари (2014: 1.028.009 илјади денари), а вкупните вложени средства изнесуваат 1.279.245 илјади денари (2014: 1.218.664 илјади денари). (белешка 7 – усогласеност на средствата и обврските)

**37. Трансакции со поврзани лица**

**Трансакции со Триглав Групација**

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со поврзаните страни во текот на годината биле како што следи:

<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Средства</b>		
Средства од реосигурување	88.467	50.705
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	197	46.064
<b>Обврски</b>		
Обврски кон реосигурители	60.924	42.364
Останати обврски	943	695
<b>Приходи</b>		
Приходи од провизии и надомести	17.970	11.877
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	6.342	3.389
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	18.104	50.940
Промена во резерви за штети на реосигурителите	31.331	29.378
<b>Расходи</b>		
Бруто ликвидирани штети	175	161
Пренесена премија на реосигурителите	179.111	131.098
Административни трошоци	430	501

**Трансакции со клучниот менаџерски персонал**

Вкупните надомести, вклучени во административни трошоци (види белешки 16 и 17) се како што следува:

<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Краткорочни користи за извршните членови на Одборот на Директори	6.388	7.399
Менаџерско осигурување за извршните членови на Одборот на Директори	847	221
Надоместоци за неизвршните членови на Одборот на Директори	1.068	854
	<b>8.303</b>	<b>8.474</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**38. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување**

	2015			2014		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
<i>Во илјади денари</i>						
Пријавени, но неисплатени штети	343.098	(74.481)	268.617	327.939	(46.030)	281.909
Настанати, но непријавени штети	258.404	-	258.404	259.759	-	259.759
Преносна премија	550.757	(80.906)	469.851	486.947	(57.755)	429.192
Останати резерви	58.105	-	58.105	54.303	-	54.303
Резерви за бонуси и попусти	2.357	-	2.357	2.846	-	2.846
	<b>1.212.721</b>	<b>(155.387)</b>	<b>1.057.334</b>	<b>1.131.794</b>	<b>(103.785)</b>	<b>1.028.009</b>

**(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување**

Движење во преносната премија и резервите за штети во 2015 година:

<i>Во илјади денари</i>	Осигурување од незгода	Осигурување на шински, моторни возила, воздухоплови и пловни објекти	Одговорност кон трети лица	Осигурување на имот од пожар и друго имотно осигурување	Осигурување на стока во превоз	Општа одговорност		Вкупно
						Општа одговорност	Останато	
Резервирања за преносна премија	40.936	100.028	271.620	99.529	4.614	15.917	18.113	<b>550.757</b>
Преносна премија за реосигурителот	(4.609)	(535)	(4.294)	(43.092)	(4.487)	(14.622)	(9.267)	<b>(80.906)</b>
<b>Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)</b>	<b>36.327</b>	<b>99.493</b>	<b>267.326</b>	<b>56.437</b>	<b>127</b>	<b>1.295</b>	<b>8.846</b>	<b>469.851</b>
Резерви за штети	31.225	32.627	487.993	40.466	903	1.695	6.593	<b>601.502*</b>
Резерви за штети за реосигурителот	-	-	(70.726)	(2.710)	(711)	(292)	(42)	<b>(74.481)</b>
<b>Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)</b>	<b>31.225</b>	<b>32.627</b>	<b>417.267</b>	<b>37.756</b>	<b>192</b>	<b>1.403</b>	<b>6.551</b>	<b>527.021</b>
Останати резерви	5.373	3.152	47.140	3.909	87	164	637	60.462
	<b>72.925</b>	<b>135.272</b>	<b>731.733</b>	<b>98.102</b>	<b>406</b>	<b>2.862</b>	<b>16.034</b>	<b>1.057.334</b>

\* Резервите за трошоци за ликвидација на штети се вклучени во "Останати резерви".

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година**

*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**38. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)**

**(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)**

Движење во преносната премија и резервите за штети во 2014 година:

<i>Во илјади денари</i>	Осигурување од незгода	Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	Одговорност кон трети лица	Осигурување на имот од пожар и друго имотно осигурување	Осигуру- вање на стока во превоз	Општа одговорност	Останато	Вкупно
Резервирања за преносна премија	31.698	87.814	238.193	96.827	2.293	18.116	12.006	486.947
Преносна премија за реосигурителот	-	-	(2.696)	(34.357)	(2.053)	(13.884)	(4.765)	(57.755)
<b>Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)</b>	<b>31.698</b>	<b>87.814</b>	<b>235.497</b>	<b>62.470</b>	<b>240</b>	<b>4.232</b>	<b>7.241</b>	<b>429.192</b>
Резерви за штети	27.666	30.056	465.534	55.461	1.900	1.239	5.842	587.698*
Резерви за штети за реосигурителот	-	-	(43.699)	(431)	(1.900)	-	-	(46.030)
<b>Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)</b>	<b>27.666</b>	<b>30.056</b>	<b>421.835</b>	<b>55.030</b>	<b>0</b>	<b>1.239</b>	<b>5.842</b>	<b>541.668</b>
Останати резерви	5.402	2.777	43.015	5.125	176	114	540	57.149
	<b>64.766</b>	<b>120.647</b>	<b>700.347</b>	<b>122.625</b>	<b>416</b>	<b>5.585</b>	<b>13.623</b>	<b>1.028.009</b>

\* Резервите за трошоци за ликвидација на штети се вклучени во "Останати резерви"

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015 година**

*(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**38. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)**

**(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)**

**Резервации за штети**

*Во илјади денари*

	2015			2014		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 1 јануари	587.698	(46.030)	541.668	576.098	(14.852)	561.246
Пријавени штети	15.159	(28.451)	(13.292)	64.470	(31.178)	33.292
Настанати, но непријавени штети	(1.355)	-	(1.355)	(52.870)	-	(52.870)
Состојба на 31 декември	<b>601.502</b>	<b>(74.481)</b>	<b>527.021</b>	<b>587.698</b>	<b>(46.030)</b>	<b>541.668</b>

**Преносна премија**

*Во илјади денари*

	2015			2014		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 1 јануари	486.947	(57.755)	429.192	469.472	(40.844)	428.628
Полисирана премија во тековната година	1.294.416	244.263	1.538.679	1.144.929	(201.034)	943.895
Заработена премија во тековната година	(1.230.606)	(267.414)	(1.498.020)	(1.127.454)	184.123	(943.331)
Состојба на 31 декември	<b>550.757</b>	<b>(80.906)</b>	<b>469.851</b>	<b>486.947</b>	<b>(57.755)</b>	<b>429.192</b>

**Триглав Осигурување АД Скопје**  
**Писмо до раководството**  
**за период кој завршува на 31 декември 2015**

<b>39.</b>	<b>Одложени и тековни даночни обврски</b>		
	<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	Одложени даночни обврски	186	3.122
	Тековни даночни обврски	3.333	9.171
		<u><b>3.519</b></u>	<u><b>12.293</b></u>
<b>40.</b>	<b>Обврски по основ на осигурување</b>		
	<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	Обврски од непосредни работи на осигурување	23.746	26.273
	Обврски по основ реосигурување	105.878	83.219
		<u><b>129.624</b></u>	<u><b>109.492</b></u>
<b>41.</b>	<b>Останати обврски</b>		
	<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	Обврски кон Национално биро	35.564	48.490
	Обврски за законски продонеси од осигурување	4.391	4.135
	Обврски кон добавувачите	26.727	12.143
	Обврски по основ на примени аванси	224	223
	Обврски по основ на дивиденди	6.126	6.126
	Останато	23.244	23.946
		<u><b>96.276</b></u>	<u><b>95.063</b></u>
<b>42.</b>	<b>Пасивни временски разграничувања</b>		
	<i>Во илјади денари</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	Пасивни временски разграничувања	7.222	7.188
		<u><b>7.222</b></u>	<u><b>7.188</b></u>

Пасивните временски разграничувања се однесуваат на прокнижување на аконтации за трошоци направени во 2015 година, а за кои сметководствени документи не беа пристигнати со датумот на затварање на сметките.

**43. Последователни настани**

По датумот на составување на извештајот за финансиската состојба не се случиле настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.